



Финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

ЕУРОЛИНК Осигурување А.Д., Скопје

31 декември 2017 година

## **СОДРЖИНА**

Извештај на независниот ревизор	1
Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)	3
Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)	9
Извештај за паричните текови	13
Извештај за промени во капиталот	15
Белешки кон финансиските извештаи	17
Прилог 1 Годишна сметка	
Прилог 2 Годишен извештај	

## Извештај на независниот ревизор

**До акционерите на**  
ЕУРОЛИНК Осигурување А.Д., Скопје

**Grant Thornton DOO**  
Sv. Kiril i Metodij 52b/1-20  
1000 Skopje  
Macedonia  
T + 389 (2) 3214 700  
F + 389 (2) 3214 700  
www.grant-thornton.com.mk

### **Извештај за финансиски извештаи**

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на ЕУРОЛИНК Осигурување А.Д., Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“), составени од Извештајот за финансиската состојба (Биланс на состојба) на ден 31 декември 2017 година, Извештајот за сеопфатната добивка (Биланс на успех), Извештајот за промените во капиталот и Извештајот за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 77.

### **Одговорност на Раководството за финансиските извештаи**

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

### **Одговорност на ревизорот**

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија<sup>1</sup>. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

<sup>1</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

### **Мислење**

Наше мислење е дека наведените финансиски извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти финансиската состојба на ЕУРОЛИНК Осигурување А.Д., Скопје, Скопје на ден 31 декември 2017 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Македонија.


### **Извештај за други правни и регулаторни барања**

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2017 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2017, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија<sup>2</sup>, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (А) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година.

Скопје,  
12 април 2018 година

Грант Торнтон ДОО, Скопје

  
Сузана Ставриќ  
Управител



  
Сузана Ставриќ  
Овластен ревизор

<sup>2</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРВ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Финансиски извештаи  
31 декември 2017 година

## Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)

На ден 31.12.2017

во денари

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>АКТИВА</b>				
<b>А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)</b>	<b>001</b>	2.1	<b>2,411,323</b>	<b>1,823,150</b>
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		2,411,323	1,823,150
<b>Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)</b>	<b>004</b>		<b>804,701,411</b>	<b>807,093,489</b>
<b>I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)</b>	<b>005</b>	2.2	-	-
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006		-	-
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008		-	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009		-	-
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011		-	-
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
<b>II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)</b>	<b>013</b>	2.3	<b>18,591,665</b>	<b>18,122,999</b>
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		18,591,665	18,122,999
<b>III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)</b>	<b>021</b>	2.4	<b>786,109,746</b>	<b>788,970,490</b>
<b>1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)</b>	<b>022</b>	2.4.1	<b>179,644,042</b>	<b>119,495,973</b>
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		49,521,396	57,917,404
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		130,122,646	61,578,569

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи  
31 декември 2017 година

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)		во денари		
Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)</b>	<b>025</b>	2.4.2	<b>134,247,365</b>	<b>139,371,589</b>
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		17,526,400	16,062,628
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		116,720,965	123,308,961
<b>3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)</b>	<b>030</b>		-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		-	-
<b>4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)</b>	<b>035</b>	2.4.3	<b>472,218,339</b>	<b>530,102,928</b>
4.1 Дадени депозити	036		472,218,339	530,102,928
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 Останати заеми	038		-	-
4.4 Останати пласмани	039		-	-
<b>5. Деривативни финансиски инструменти</b>	<b>040</b>		-	-
<b>IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>041</b>			
<b>В. ДЕЛ ЗА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)</b>	<b>042</b>	2.5	<b>63,826,712</b>	<b>127,876,526</b>
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		33,749,632	73,144,911
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		30,077,080	54,731,615
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
<b>Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)</b>	<b>050</b>		-	-

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи  
31 декември 2017 година

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)	во денари				
	Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
				Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5	
<b>Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)</b>	<b>051</b>	2.6	<b>5,901,368</b>	-	
1. Одложени даночни средства	052		-	-	
2. Тековни даночни средства	053		5,901,368	-	
<b>Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)</b>	<b>054</b>	2.7	<b>263,099,252</b>	<b>262,561,255</b>	
<b>I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)</b>	<b>055</b>		<b>245,937,071</b>	<b>242,894,475</b>	
1. Побарувања од осигуреници	056		245,937,071	242,894,475	
2. Побарувања од посредници	057		-	-	
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		-	-	
<b>II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)</b>	<b>059</b>		-	<b>1,701,369</b>	
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-	
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		-	1,701,369	
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		-	-	
<b>III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)</b>	<b>063</b>		<b>17,162,181</b>	<b>17,965,411</b>	
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		10,099,265	11,199,590	
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		3,815,050	5,659,139	
3. Останати побарувања	066		3,247,866	1,106,682	
<b>IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ</b>	<b>067</b>				
<b>Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)</b>	<b>068</b>		<b>38,192,888</b>	<b>30,372,714</b>	
<b>I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)</b>	<b>069</b>	2.8	<b>17,672,390</b>	<b>12,915,557</b>	
1. Опрема	070		16,836,027	12,075,765	
2. Останати материјални средства	071		836,363	839,792	
<b>II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)</b>	<b>072</b>	2.9	<b>20,520,498</b>	<b>17,457,157</b>	
1. Парични средства во банка	073		20,337,531	17,190,726	
2. Парични средства во благајна	074		179,467	266,431	
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-	
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		3,500	-	
<b>III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>	<b>077</b>		-	-	

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи  
31 декември 2017 година

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)	во денари				
	Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
				Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5	
<b>Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)</b>	<b>078</b>	2.10	<b>135,698,204</b>	<b>125,891,498</b>	
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		-	-	
2. Одложени трошоци на стекнување	080		112,776,531	107,613,091	
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		22,921,673	18,278,407	
<b>З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ</b>	<b>082</b>				
<b>S. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)</b>	<b>083</b>		<b>1,313,831,158</b>	<b>1,355,618,632</b>	
<b>И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>	<b>084</b>		<b>225,380,908</b>	<b>190,098,558</b>	
<b>ПАСИВА</b>					
<b>А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)</b>	<b>085</b>	2.11	<b>434,596,474</b>	<b>453,068,151</b>	
<b>I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)</b>	<b>086</b>	2.11	<b>195,326,080</b>	<b>195,326,080</b>	
1. Запишан капитал од обични акции	087		195,326,080	195,326,080	
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-	
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-	
<b>II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ</b>	<b>090</b>		-	-	
<b>III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)</b>	<b>091</b>	2.11	<b>7,129,636</b>	<b>3,753,861</b>	
1. Материјални средства	092				
2. Финансиски вложувања	093		7,129,636	3,753,861	
3. Останати ревалоризациони резерви	094		-	-	
<b>IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)</b>	<b>095</b>		<b>167,363,866</b>	<b>151,500,142</b>	
1. Законски резерви	096		167,363,866	151,500,142	
2. Статутарни резерви	097		-	-	
3. Резерви за сопствени акции	098		-	-	
4. Откупени сопствени акции	099		-	-	
5 Останати резерви	100		-	-	
<b>V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА</b>	<b>101</b>		<b>57,704,065</b>	<b>54,896,896</b>	
<b>VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА</b>	<b>102</b>		-	-	
<b>VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>	<b>103</b>		<b>7,072,827</b>	<b>47,591,172</b>	
<b>VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>	<b>104</b>		-	-	

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи



Финансиски извештаи  
31 декември 2017 година

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)	во денари				
	Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
				Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5	
<b>Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ</b>	<b>105</b>		-	-	
<b>В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)</b>	<b>106</b>	2.12	<b>783,747,676</b>	<b>796,327,538</b>	
I. Бруто резерви за преносни премии	107		407,316,653	413,005,327	
II. Бруто математичка резерва	108		-	-	
III. Бруто резерви за штети	109		354,705,133	359,285,544	
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		21,725,890	24,036,667	
V. Бруто еквилизациона резерва	111		-	-	
VI. Бруто останати технички резерви	112		-	-	
<b>Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК</b>	<b>113</b>				
<b>Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)</b>	<b>114</b>		-	-	
1. Резерви за вработени	115		-	-	
2. Останати резерви	116		-	-	
<b>Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)</b>	<b>117</b>	2.13	<b>1,573,700</b>	<b>4,864,862</b>	
1. Одложени даночни обврски	118		-	-	
2. Тековни даночни обврски	119		1,573,700	4,864,862	
<b>Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>120</b>				
<b>Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)</b>	<b>121</b>	2.14	<b>58,674,763</b>	<b>54,206,110</b>	
<b>I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)</b>	<b>122</b>		<b>1,445,030</b>	<b>3,247,300</b>	
1. Обврски спрема осигуреници	123		1,439,730	3,240,300	
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		-	-	
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		5,300	7,000	
<b>II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)</b>	<b>126</b>		<b>12,976,757</b>	<b>13,040,154</b>	
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		12,976,757	13,040,154	
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-	
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		-	-	
<b>III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)</b>	<b>130</b>		<b>44,252,976</b>	<b>37,918,656</b>	
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		18,751,047	17,792,712	
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		-	-	
3. Останати обврски	133		25,501,929	20,125,944	

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи  
31 декември 2017 година

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)			во денари	
Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА</b>	<b>134</b>	<b>2.15</b>	<b>35,238,545</b>	<b>47,151,971</b>
<b>S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b>	<b>135</b>			
<b>И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З+S</b>	<b>136</b>		<b>1,313,831,158</b>	<b>1,355,618,632</b>
<b>Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА</b>	<b>137</b>		<b>225,380,908</b>	<b>190,098,558</b>

Овие финансиски извештаи се разгледани и одобрени од Надзорен одбор на Друштвото на 27 февруари 2018 година.

Потпишани во име на Друштвото од:



Г-ѓа Марија Томеска  
Претседател на Управен одбор



Г-ѓа Павлина Велкова  
Директор на сектор за сметководство

Финансиски извештаи  
31 декември 2017 година

## Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)

За годината која заврши на ден 31.12.2017 година

во денари

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)</b>	<b>200</b>		<b>780,554,115</b>	<b>727,707,352</b>
<b>I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))</b>	<b>201</b>	<b>3.1</b>	<b>733,855,095</b>	<b>663,211,526</b>
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		904,468,353	845,595,266
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		136,906,657	142,483,661
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		(5,688,674)	3,634,908
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		(39,395,275)	(36,265,171)
<b>II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)</b>	<b>210</b>	<b>3.2</b>	<b>24,674,988</b>	<b>26,746,853</b>
<b>1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети</b>	<b>211</b>		-	-
<b>2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)</b>	<b>212</b>		-	-
2.1 Приходи од наемнини	213		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		-	-
<b>3. Приходи од камати</b>	<b>216</b>		<b>18,960,709</b>	<b>22,812,518</b>
<b>4. Позитивни курсни разлики</b>	<b>217</b>		<b>622,705</b>	<b>122,115</b>
<b>5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)</b>	<b>218</b>		-	-
<b>6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)</b>	<b>219</b>		<b>2,027,698</b>	<b>429,411</b>
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		2,027,698	429,411
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
<b>7. Останати приходи од вложувања</b>	<b>223</b>		<b>3,063,876</b>	<b>3,382,809</b>

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи  
31 декември 2017 година

Извештај за сепфатна добивка (Биланс на успех) (продолжува)	Број на позиција	Број на белешка	во денари	
			Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>223a</b>		<b>10,729,924</b>	<b>18,277,398</b>
<b>IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>224</b>	<b>3.3</b>	<b>5,757,212</b>	<b>14,727,384</b>
<b>V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</b>	<b>225</b>	<b>3.4</b>	<b>5,536,896</b>	<b>4,744,191</b>
<b>Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)</b>	<b>226</b>		<b>765,138,007</b>	<b>665,870,677</b>
<b>I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)</b>	<b>227</b>	<b>3.5</b>	<b>317,101,200</b>	<b>255,105,396</b>
1. Бруто исплатени штети	228		324,597,101	279,711,223
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		8,300,511	10,539,455
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		19,269,514	30,230,053
5. Промени во бруто резервите за штети	232		(4,580,411)	56,606,101
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		(24,654,535)	40,442,420
<b>II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)</b>	<b>235</b>	<b>3.6</b>	<b>(2,310,777)</b>	<b>(211,701)</b>
<b>1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)</b>	<b>236</b>		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		-	-
<b>2. Промени во еквилизационата резерва, нето од реосигурување (240-241)</b>	<b>239</b>		-	-
2.1. Промени во бруто еквилизационата резерва, нето од реосигурување	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквилизационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
<b>3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)</b>	<b>242</b>		<b>(2,310,777)</b>	<b>(211,701)</b>
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		(2,310,777)	(211,701)
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-
<b>III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)</b>	<b>245</b>		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи  
31 декември 2017 година

Извештај за сепфатна добивка (Биланс на успех) (продолжува)	Број на позиција	Број на белешка	во денари	
			Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)</b>	<b>248</b>	<b>3.7</b>	<b>25,675,167</b>	<b>37,104,750</b>
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		5,741,755	5,940,654
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		19,933,412	31,164,096
<b>V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)</b>	<b>251</b>		<b>367,921,824</b>	<b>328,423,347</b>
<b>1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)</b>	<b>252</b>	<b>3.8</b>	<b>156,227,719</b>	<b>127,595,078</b>
1.1 Провизија	253		51,174,386	46,126,987
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а		83,995,665	75,681,631
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		26,221,108	20,499,550
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		(5,163,440)	(14,713,090)
<b>2. Административни трошоци (257+258+259+260)</b>	<b>256</b>	<b>3.9</b>	<b>211,694,105</b>	<b>200,828,269</b>
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		6,684,670	5,778,994
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258		53,916,272	51,005,249
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		34,570,034	32,647,297
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		3,264,221	3,099,498
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		13,421,412	12,691,758
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		2,660,605	2,566,696
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		13,155,004	11,278,474
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260		137,938,159	132,765,552
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		77,897,900	73,119,382
2.4.2 Материјални трошоци	260б		6,375,846	6,235,407
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		53,664,413	53,410,763
<b>VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)</b>	<b>261</b>		<b>974,263</b>	<b>142,170</b>
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		-	-
2. Трошоци за камати	263		3,999	2,232
3. Негативни курсни разлики	264		568,742	139,938
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		-	-

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи  
31 декември 2017 година

Извештај за сепфатна добивка (Биланс на успех) (продолжува)	Број на позиција	Број на белешка	во денари		
			Износ		
			Тековна деловна година	Претходна деловна година	
Опис на позиција	1	2	3	4	5
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267			-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268			-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269			-	-
<b>6. Останати трошоци од вложувања</b>	<b>270</b>			<b>401,522</b>	<b>-</b>
<b>VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)</b>	<b>271</b>	<b>3.10</b>		<b>37,120,162</b>	<b>35,449,377</b>
1. Трошоци за превентива	272			-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273			37,120,162	35,449,377
<b>VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА</b>	<b>274</b>	<b>3.11</b>		<b>11,423,414</b>	<b>2,660,290</b>
<b>IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА</b>	<b>275</b>	<b>3.12</b>		<b>7,232,754</b>	<b>7,197,048</b>
<b>X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (200-226)</b>	<b>276</b>			<b>15,416,108</b>	<b>61,836,675</b>
<b>XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (226-200)</b>	<b>277</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА</b>	<b>278</b>	<b>3.13</b>		<b>8,343,281</b>	<b>14,245,503</b>
<b>XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК</b>	<b>279</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)</b>	<b>280</b>			<b>7,072,827</b>	<b>47,591,172</b>
<b>XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)</b>	<b>281</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XVI. ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/(ЗАГУБА)</b>				<b>3,375,775</b>	<b>4,772,910</b>
Добивка/(загуба) од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба				3,375,775	4,772,910
Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка				-	-
<b>ДОБИВКА/(ЗАГУБА) КОЈА ИМ ПРИПАЌА НА АКЦИОНЕРИТЕ</b>				<b>10,448,602</b>	<b>52,364,082</b>

Финансиски извештаи  
31 декември 2017 година

## Извештај за паричните текови

за периодот 01.01.2017 до 31.12.2017 година

во денари

ПОЗИЦИЈА	Износ		
	Број на позиција	Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
<b>А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)</b>	<b>300</b>	<b>764,831,465</b>	<b>737,118,804</b>
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	907,589,808	890,079,731
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	(136,970,054)	(137,683,222)
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	-	-
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	(5,788,289)	(15,277,705)
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)</b>	<b>306</b>	<b>759,234,208</b>	<b>702,215,308</b>
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	318,098,860	267,712,743
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	(20,970,883)	(28,528,684)
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	-	-
4. Надоместоци и други лични расходи	310	-	-
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	-	-
6. Платени камати	312	3,999	2,232
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	18,004,477	14,066,474
8. Останати одливи од редовни активности	314	444,097,755	448,962,543
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)</b>	<b>315</b>	<b>5,597,257</b>	<b>34,903,496</b>
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)</b>	<b>316</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>			
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)</b>	<b>317</b>	<b>89,643,162</b>	<b>23,419,593</b>
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	670,008
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	283,002
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	-	-
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	68,412,286	-
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	827,600	962,120
8. Приливи од камати	325	20,403,276	21,504,463

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи  
31 декември 2017 година

Извештај за паричните текови (продолжува)	во денари		
	ПОЗИЦИЈА	Износ	
		Број на позиција	Тековна деловна година
1	2	3	4
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)</b>	<b>326</b>	<b>63,256,799</b>	<b>30,600,551</b>
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	588,173	-
2. Одливи по основ на материјални средства	328	4,756,833	-
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	57,911,793	667,040
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	-	29,933,511
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)</b>	<b>335</b>	<b>26,386,363</b>	-
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)</b>	<b>336</b>	-	<b>7,180,958</b>
<b>V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>		-	-
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)</b>	<b>337</b>	-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)</b>	<b>341</b>	<b>28,920,279</b>	<b>28,000,000</b>
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	28,920,279	28,000,000
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)</b>	<b>345</b>	-	-
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)</b>	<b>346</b>	<b>28,920,279</b>	<b>28,000,000</b>
<b>Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)</b>	<b>347</b>	<b>854,474,627</b>	<b>760,538,397</b>
<b>Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)</b>	<b>348</b>	<b>851,411,286</b>	<b>760,815,859</b>
<b>Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)</b>	<b>349</b>	<b>3,063,341</b>	-
<b>Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)</b>	<b>350</b>	-	<b>277,462</b>
<b>Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД</b>	<b>351</b>	<b>17,457,157</b>	<b>17,734,619</b>
<b>З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>352</b>	-	-
<b>С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))</b>	<b>353</b>	<b>20,520,498</b>	<b>17,457,157</b>

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи



Финансиски извештаи  
31 декември 2017 година

## Извештај за промени во капиталот

Во денари	Акционерски капитал	Преми и на емитирани акции	Резерви				Вкупно резерви	Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак+) или пренесена загуба (со знак-)	Добивка (со знак+)/загуба (со знак-) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
			Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви						
<b>Состојба на 1 јануари 2016</b>	<b>195,326,080</b>		<b>135,081,771</b>	-	-	-	<b>135,081,771</b>	-	<b>(1,019,049)</b>	<b>50,060,153</b>	<b>49,255,114</b>	<b>428,704,069</b>
Промена во сметководствените политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 1 јануари 2016 година – исправено</b>	<b>195,326,080</b>		<b>135,081,771</b>				<b>135,081,771</b>		<b>(1,019,049)</b>	<b>50,060,153</b>	<b>49,255,114</b>	<b>428,704,069</b>
<b>Добивка или загуба за 2016 година</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4,772,910</b>	-	<b>47,591,172</b>	<b>52,364,082</b>
Добивка или загуба за тековната 2016 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,591,172	47,591,172
<b>Несопственички промени во капиталот</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4,772,910</b>	-	-	<b>4,772,910</b>
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од фин.вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	5,202,321	-	-	5,202,321
Реализирани добивки/загуби од фин. вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	(429,411)	-	-	(429,411)
Останати несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сопственички промени во капиталот</b>	-	-	<b>16,418,371</b>	-	-	-	<b>16,418,371</b>	-	-	<b>4,836,743</b>	<b>(49,255,114)</b>	<b>(28,000,000)</b>
Зголемување / Намалување на акционерскиот капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(28.000.000)	(28.000.000)
Останата распределба на сопствениците	-	-	16,418,371	-	-	-	16,418,371	-	-	4,836,743	(21,255,114)	-
<b>Состојба на 31.12.2016</b>	<b>195,326,080</b>	-	<b>151,500,142</b>	-	-	-	<b>151,500,142</b>	-	<b>3,753,861</b>	<b>54,896,896</b>	<b>47,591,172</b>	<b>453,068,151</b>

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи  
31 декември 2017 година

<b>Извештај за промените во капиталот (продолжува)</b>												
Во денари	Резерви							Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак+) или пренесена загуба (со знак-)	Добивка (со знак+)/загуба (со знак-) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
Во денари	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
<b>Состојба на 1 јануари 2017</b>	<b>195,326,080</b>	-	<b>151,500,142</b>	-	-	-	<b>151,500,142</b>	-	<b>3,753,861</b>	<b>54,896,896</b>	<b>47,591,172</b>	<b>453,068,151</b>
Промена во сметководствените политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 1 јануари 2017 година – исправено</b>	<b>195,326,080</b>	-	<b>151,500,142</b>	-	-	-	<b>151,500,142</b>	-	<b>3,753,861</b>	<b>54,896,896</b>	<b>47,591,172</b>	<b>453,068,151</b>
<b>Добивка или загуба за 2017 година</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3,375,775</b>	-	<b>7,072,827</b>	<b>10,448,022</b>
Добивка или загуба за тековната 2017 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,072,827	7,072,827
<b>Несопственички промени во капиталот</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3,375,775</b>	-	-	<b>3,375,775</b>
Нереализирани добивки/загуби од мат. сред	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од фин.вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	5,403,473	-	-	5,403,473
Реализирани добивки/загуби од фин. влож.расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,027,698)	-	-	(2,027,698)
Останати несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сопственички промени во капиталот</b>	-	-	<b>15,863,724</b>	-	-	-	<b>15,863,724</b>	-	-	<b>2,807,169</b>	<b>(47,591,172)</b>	<b>(28,920,279)</b>
Зголемување / Намалување на акционерскиот капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(28,920,279)	(28,920,279)
Останата распределба на сопствениците	-	-	15,863,724	-	-	-	15,863,724	-	-	2,807,169	(18,670,893)	-
<b>Состојба на 31.12. 2017</b>	<b>195,326,080</b>	-	<b>167,363,866</b>	-	-	-	<b>167,363,866</b>	-	<b>7,129,636</b>	<b>57,704,065</b>	<b>7,072,827</b>	<b>434,596,474</b>

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

## Белешки кон финансиските извештаи

### 1. Општи информации и обелоденувања

#### 1.1 Општи информации

ЕУРОЛИНК Осигурување АД Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија.

Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е:

Никола Кљусев бр, 2

1000 Скопје

Република Македонија

Друштвото е 100% во сопственост на GOFI - GROUP OF FINANCE AND INVESTMENT SA, Switzerland, странски правен субјект регистриран во Швајцарија.

Друштвото е регистрирано за вршење на 18 класи на неживотно осигурување. Друштвото ги врши своите активности на територија на Република Македонија и со состојба на 31 декември 2017 година вработува 229 лица (2016: 217 лица).

#### 1.2 Применети сметководствени политики и методи на вреднување

##### *Сметководствени политики*

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени за подготовка на овие финансиски извештаи. Утврдувањето на сметководствените политики на Друштвото се заснова на признаени, познати и практични искуства, на одредбите на Законот за супервизија на осигурување, Меѓународните стандарди за финансиско известување согласно Правилникот за водење на сметководство<sup>1</sup>, Правилникот за вреднување на ставките на билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, како и интерните правилници на Друштвото.

##### *Основа за подготовка*

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите финансиски извештаи во согласност со Законот за трговски друштва, Законот за супервизија на осигурувањето и подзаконската регулатива пропишана од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Република Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2017 и 2016 година.

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

---

<sup>1</sup> Овој Правилник го содржи консолидираниот текст на Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), вклучувајќи ги и Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Толкувањата заедно со нивните придружни документи како што се издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди на 1 јануари 2009 година

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
 Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

#### Основа за подготовка (продолжува)

Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во македонски денари. Известувачка и функционална валута на Друштвото е македонски денар (МКД).

Онаму каде што е неопходно, презентацијата за претходна година е прилагодена согласно промените на тековната година.

#### 1.2.1 Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од Друштвото да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги предвид околностите и претставуваат основа за искажување на сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Расудувањата направени од страна на Раководството кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во Белешка 1.3.

#### 1.2.2 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на нивното настанување.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиска состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиска состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	МКД	МКД
1 ЕУР	61.4907	61.4812
1 УСД	51.2722	58.3258
1 GBP	69.3087	71.8071
1 ЦХФ	52.5472	57.2504

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

### 1.2.3 Нематеријални средства

Нематеријалните средства кои се однесуваат на набавен софтвер за потребите на Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради оштетување доколку постојат.

Последователните издатоци се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите останати издатоци се признаваат во добивките и загубите како трошоци како што настануваат.

#### *Амортизација*

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење од денот кога се расположливи за употреба.

Годишната стапка на амортизација согласно проценетиот век на употреба, за тековниот и претходниот период за софтверот изнесува 25%.

### 1.2.4 Материјални средства

#### *Признавање и мерење*

Материјалните средства се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради оштетување доколку постојат.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството.

Кога делови од ставките на материјалните средства имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на материјалните средства се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат на нето основа како “останати приходи” од дејноста во добивките и загубите.

#### *Последователни издатоци*

Издатоците направени за замена на дел од материјалните средства се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Трошоците на секојдневното одржување на материјалните средства се признаваат во тековните добивки и загуби како трошоци како што настануваат.

#### *Амортизација*

Амортизацијата на материјалните средства се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот корисен век на траење. Средствата земени под наем се амортизираат по пократкиот период од периодот на траење на наемот и проценетиот корисен век на средствата, освен доколку е веројатно дека Друштвото ќе се стекне со сопственост на крај на периодот на наем.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

#### Материјални средства (продолжува)

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот век на употреба, за тековниот и претходниот период се како што следи:

Компјутери	25 %
Мебел, опрема, возила и останати средства	10-25 %

Методите на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценуваат на секој датум на известување.

#### 1.2.5 Оштетување на нефинансиски средства

Сметководствените вредности на нефинансиските средства на Друштвото, се разгледуваат на секој датум на известување со цел да се определи дали постојат објективни докази за оштетување. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради оштетување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ. Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува како таква која генерира парични приливи од континуирана употреба кои што во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради оштетување се признаваат во добивката или загубата. Загубите поради оштетување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата на единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Надоместувачкиот износ на дадено средство или на единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради оштетување признаена во минатите периоди се проценува на секој датум на известување заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради оштетување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ. Загубата поради оштетување се анулира само до износот до кој сметководствената вредност на средството не ја надминува сметководствената вредност која би била определена, нето од амортизацијата, кога не би била признаена загуба поради оштетување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

### 1.2.6 Финансиски инструменти

#### *Класификација на финансиските средства*

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати, како што следи:

*Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби* се финансиски инструменти кои што се стекнати со цел со истите да се тргува или кои при почетното признавање од страна на Друштвото се класифицирани како средства по објективна вредност преку добивки и загуби. Друштвото нема класифицирано финансиски средства во оваа категорија.

*Финансиски средства чувани до доспевање* се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година Друштвото ги класифицира државните обврзници и записи како финансиски средства чувани до доспевање.

*Кредити и побарувања* се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата коишто не котираат на официјалните пазари, освен оние коишто Друштвото има намера да ги продаде во краток рок, оние коишто при почетното признавање Друштвото ги класифицирало како средства по објективна вредност преку добивки и загуби или расположливи за продажба или оние за кои Друштвото нема да биде во можност да го поврати почетното вложување што не е резултат на кредитното вложување. Со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година Друштвото ги класифицира парите и паричните еквиваленти, побарувањата од осигуреници и останатите побарувања од непосредни работи, орочените депозити во домашни банки, средствата од реосигурување и вложувањата во заеднички контролирани ентитети како кредити и побарувања.

*Финансиски средства расположливи за продажба* се не-деривативни финансиски инструменти кои се, или класифицирани во оваа категорија или не се класифицирани во било која од останатите категории. Со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година Друштвото ги класифицира вложувањата во акции и удели во инвестициски фондови како финансиски средства расположливи за продажба.

#### *Класификација, почетно признавање и последователно мерење на финансиските обврски*

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорениот ангажман. Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски кон реосигурители, обврски по основ на осигурување, обврски за финансиски наем и останати обврски.

Истите се евидентирани по нивна објективна вредност намалена за трансакциските трошоци и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Обврските за финансиски наем иницијално се евидентирани по нивната објективна вредност. Последователно обврските за финансиски наем се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

#### **Финансиски инструменти (продолжува)**

##### *Почетно признавање*

Друштвото почетно ги признава кредитите и побарувањата и депозитите на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

Сите финансиски средства, освен финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, почетно се мерат по нивната објективна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто можат директно да се препишат на стекнувањето на финансиското средство.

##### *Депризнавање*

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

##### *Нетирање*

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во добивките и загубите само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

##### *Последователно мерење на финансиски средства*

По почетното признавање, Друштвото ги мери расположливите-за-продажба финансиски средства по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба.

Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на извештајот на финансиската состојба.

Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
 Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

**Финансиски инструменти (продолжува)**  
**Последователно мерење на финансиските средства (продолжува)**

Вложувањата чувани-до-доспевање и кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи-за-продажба се признаваат во сеопфатната добивка, освен загубите од оштетување, кои се признаваат во добивките и загубите во периодот во кој се јавуваат.

При продажба или оштетување на финансиските средства расположливи-за-продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатната добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

### 1.2.7 Оштетување на финансиските средства

#### *Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност*

Друштвото редовно врши вреднување на ставките од билансот на состојба (Извештајот за финансиска состојба) согласно Правилникот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, Законот за трговски друштва и согласно Правилникот за водење сметководство.

Друштвото ги класифицира своите побарувања во соодветни групи по основ на премија за осигурување, побарувања по основ на регрес и останати побарувања во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето и останати побарувања. Врз основа на таа класификација, Друштвото утврдува соодветна исправка на вредност – Посебна резерва на побарувањата на следниот начин:

Група побарување	на	Период на доцнење во исплатата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечното побарување)
А		до 30 дена	0%
Б		од 31 до 60 дена	10%-30%
В		од 61 до 120 дена	31%-50%
Г		од 121 до 270 дена	51%-70%
Д		од 271-365 дена	71%-90%
Ѓ		подолго од 365 дена	100%

Друштвото пресметува исправка на вредноста од 100% на оние побарувања од правни лица против кои е покрената стечајна постапка, како и за оние договори за осигурувања (полиси) каде договорениот рок на доспевање е утврден по датумот на истек на договорот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

#### Финансиски инструменти (продолжува)

##### *Средства евидентирани по објективна вредност*

На секој датум на извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Значително или пролонгирано опаѓање на објективната вредност под неговата набавна вредност претставува објективен доказ при утврдувањето на можноста од оштетување. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба – измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност се признава во тековните добивки или загуби. Доколку, во последователниот период, објективната вредност на должнички инструмент класифициран како расположлив за продажба се зголеми, а зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се јавува по признавањето на загубата поради оштетување во тековните добивки или загуби, загубата поради оштетување се анулира преку добивки или загуби. Секое последователно зголемување на објективната вредност на оштетени расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност, не се анулира низ билансот на успех, туку се признава како останата сеопфатна добивка.

#### 1.2.8 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричниот еквивалент го сочинуваат паричните средства во благајна и депозитите по видување, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричните еквиваленти се евидентираат во билансот на состојба по амортизирана набавна вредност.

#### 1.2.9 Користи за вработените

##### *Планови за дефинирани придонеси*

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на македонските закони.

Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платите на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови, Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во тековните добивки и загуби.

##### *Краткорочни користи за вработените*

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

#### 1.2.10 Тековен и одложен даночен расход

Тековниот даночен расход, по стапка од 10%, се пресметува на добивката за периодот која се утврдува како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнаените расходи за даночни цели корегирани за даночниот кредит и на помалку искажани приходи. Даночната основа се намалува за износот на приходите од дивиденди остварени со учество во капиталот на друг обврзник - резидент на Република Македонија, под услов да се оданочени кај обврзникот кој врши исплата на дивиденда. Даночните обврзници кои ќе вршат исплати на задржаните добивки остварени во периодот од 2009 до 2013 година за дивиденди и други распределби од добивката имаат обврска да пресметаат и платат данок на добивка.

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се признава во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

#### 1.2.11 Наем

Утврдувањето дали еден договор претставува или содржи наем се базира на суштината на договорот во зависност дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

##### *Друштвото како наемопримач*

Финансискиот наем кој на Друштвото суштински му ги пренесуваат ризиците и бенефитите поврзани за сопственост на предметот на наем се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по објективна вредност на возилото/опремата кое е предмет на наем или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Плаќањата за наемот се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на обврските за наемот со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот.

Средства под наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството и периодот на наемот, освен ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на периодот на наемот.

Плаќањата на оперативниот наем се признаваат како трошок во тековните добивки или загуби по праволиниска метода во текот на периодот на наемот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

### 1.2.12 Резервирања

Резервирање се признава во извештајот за финансиска состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Друштвото не ги утврдува резервациите користејќи дисконтна стапка пред оданочување.

### 1.2.13 Акционерски капитал, резерви и плаќања за дивиденди

#### *Обични акции*

Обичните акции се класификувани како капитал.

#### *Откуп на сопствени акции*

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот.

Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продаваат, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премија од акции. Друштвото нема реализирано откуп на сопствени акции.

#### *Резерви*

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони и задолжителни резерви се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на финансиските средства расположливи за продажба, во случај со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законската регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

#### *Дивиденди*

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

### 1.2.14 Приходи

#### *Заработени премии од договори за осигурување*

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци по основ на премии.

#### *Приходи од вложувања*

Приходот од вложувања се состои од приходи од камати и дивиденди, нето добивки од финансиските средства класификувани како финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, како и остварени добивки од финансиските средства класификувани како расположливи-за-продажба.

#### *Приходи од провизии и надомести*

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување со лизгачка скала и договорена провизија, како и приходи од провизии по основ решавање на услужни штети. Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

### 1.2.15 Расходи

#### *Трошоци за запишани премии*

Трошоците за запишани премии се составени од сите директни и индиректни трошоци кои произлегуваат од склучените договори за осигурување како што се провизиите за агенти, брокери и останати дистрибутивни канали како и останати трошоци вклучени во продажбата.

#### *Трошоци за бонуси и попусти*

Трошоците за бонуси претставуваат трошоци за постигнат добар технички резултат согласно условите во склучените договори за осигурување.

Трошоците за попусти ги опфаќаат комерцијалните попусти поради остварена добра деловна соработка и попустите за плаќање во рок согласно склучениот договор за осигурување. Покрај овие попусти, овие трошоци ги опфаќаат и трошоците за одобрени попусти кои произлегуваат од склучени договори за лојалност (договори каде договорувачот се обврзува дека во период од три години ќе ги обновува договорите за осигурување). Одобрените попусти по овие договори се признаваат согласно периодот на признавање на приходот од премија односно согласно траењето на скаденцата на овие договори за осигурување.

#### *Расходи од закупнини*

Плаќањата по основ на закупнини се признаваат како расход во добивките и загубите според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во добивките и загубите како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

#### *Трошоци на финансирање*

Трошоците на финансирање се состојат од финансиските трошоци за финансискиот наем и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните средства и обврски во странска валута.

### 1.2.16 Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку се случи определен неизвесен иден настан (осигуран настан). Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

**Договори за осигурување (продолжува)**

**Општи договори за осигурување (продолжува)**

### **1.2.17 Договори за осигурување**

*Општи договори за осигурување*

#### **Премии**

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на склучување на договорот за осигурување до крајот на периодот на известување, врз основа на моделот *pro rata temporis*. Пренесената премија на реосигурителот се признава како трошок во согласност со методот *pro rata temporis* во истиот сметководствен период како и директно поврзаната премија за соодветното осигурување.

#### **Резерва за преносна премија**

Резервата за преносна премија се состои од делот за бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го *pro-rata* методот.

За договорите за осигурување кај кои висината на осигурителното покритие (ризик) се зголемува или намалува линеарно за времетраењето на договорот, резервите за преносни премии може да се пресметуваат посебно за секој поединечен договор по метод поинаков од *pro-rata* методот.

Друштвото во пресметките за резервите за преносна премија го користи единствено *pro-rata* методот за секој поединечен договор за осигурување.

#### **Штети**

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на решени штети кои што произлегуваат од настани покриени со договорите за осигурување, трошоците за резерви на штети и надоместот од реосигурителите по основ учество во решени штети и резерви за настанати и пријавени штети.

Бруто исплатените штети сметководствено се признаваат во моментот на решавање на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Во износот на бруто исплатени штети се вклучени трошоците за извид и проценка при обработката на штетите.

Резервите за настанати пријавени и непријавени штети ги опфаќаат резервите за штети кои што се издвојуваат во висина на проценетите обврски кои Друштвото е должно да ги подмири, врз основа на договорите за осигурување каде што осигурениот настан се појавил до крајот на пресметковниот период, без оглед дали истиот е пријавен до крајот на пресметковниот период. Резервите за нерешените штети не се дисконтираат.

Предвидените надомести од реосигурителот по основ учество во решени штети и учество во резерва за настанати и пријавени штети се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

**Договори за осигурување (продолжува)**  
**Општи договори за осигурување (продолжува)**

Друштвото предвидува учество на реосигурувачот во резерва за настанати, но непријавени штети и истите ги искажува како средства во билансите.

Раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаното со нив учество на реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни. Сепак, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со корекции на резервирањето износ. Корекциите на резервите за штети настанати во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и посебно се обелоденети, доколку се материјални. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

Друштвото за осигурувањата на имот, осигурувањата од одговорност кон трети лица и каско осигурување има обезбедено генерални договори за реосигурување од типот XOL (непропорционални договори за реосигурување од типот вишок на штета). За осигурување од незгода, Друштвото има обезбедено Treaty пропорционален Договор за реосигурување за лимитиран број на клиенти. Дополнително, за поголеми клиенти/ризици, Друштвото обезбедува договори за реосигурувања за кои целосно се цедира ризикот.

**Резерва за преносна премија - дел од реосигурување**

Овој вид на резерва се состои од делот од премијата предадена во реосигурување кој се одложува како трошок во следната година, пресметан за секој поодделен договор за реосигурување, користејќи го про-рата методот.

**Одложени трошоци за стекнување**

Трошоците настанати при склучувањето на општите договори за осигурување, кои се одложуваат, вклучуваат директни трошоци како што се провизиите и индиректните трошоци како на пример трошоци поврзани со обработка на понуди и издавањето на полисите.

Кај општите договори за осигурување одложените трошоци за стекнување претставуваат пропорција од трошоците за запишани премии која кореспондира со пропорцијата на бруто полисираната премија која не е заработена на датумот на билансот на состојба.

**Тест за соодветност на обврската**

Тестовите за соодветност на обврската за резервите за преносни премии се прават за да се утврди дали резервите за преносни премии по договорите за осигурување се доволни за подмирување на обврските во наредниот пресметковен период кои ќе произлезат од очекувани идни штети и очекувани идни трошоци за штети.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

**Договори за осигурување (продолжува)**  
**Општи договори за осигурување (продолжува)**

Недостатокот се признава во добивките и загубите за тековната година. При пресметката се користи претпоставка за непроменет развој на штети во наредниот пресметковен период.

#### **Побарувања и обврски од осигурување**

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

#### **1.2.18 Трансакции со поврзани страни**

Согласно Законот за супервизија на осигурување поврзани лица се сметаат две или повеќе правни и физички лица кои се меѓусебно поврзани на следните начини:

а) управувачко или капитално, или на кој било друг начин, при што тие заедно ја определуваат нивната деловна политика или работат во координација едни со други за да обезбедат вообичаени комерцијални предности;

б) кога едно лице значително влијае на донесувањето на финансиски и деловни одлуки на другото лице;

в) работењето или резултатите од работењето на едното лице значително влијаат врз работењето на другото лице. Лицата се поврзани и на тој начин што едно правно или физичко лице има учество во друго правно лице.

Поврзани лица вклучуваат:

а) членови на потесно семејство;

б) членови на орган на управување, надзорен орган или прокурист, како и членови на нивното потесно семејство;

в) лица вработени врз база на договор за работа со посебни услови, како и членови на нивното потесно семејство;

г) на начин што едно лице, односно лица кои се сметаат за поврзани лица заедно директно или индиректно имаат учество во друго лице;

д) на начин што во двете лица учество има исто лице, односно лица кои се сметаат за поврзани.

#### **1.2.19 Настани по датумот на известување**

Оние настани по датумот на известување кои даваат дополнителни информации за финансиската состојба на Друштвото на датумот на известување (корективни настани) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

### 1.3 Сметководствени проценки и претпоставки

При примена на сметководствените политики кон овие финансиски извештаи, Раководството на Друштвото врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средства и обврски кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засноваат на минато искуство и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните период.

#### *Клучни извори на несигурност во проценките*

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување како и обелоденување на факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

#### **Резерви по договори за осигурување**

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на нерешени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

Во секој случај, отстапувањата во износите на резервите за пријавени но сеуште нерешени штети утврдени како обврска (Reported but not settled - RBNS), со износите на штетите при нивно решавање, се нивелираат со дополнителни резервации за настанати, но непријавени штети (Incurred but not reported - IBNR).

#### **Општи договори за осигурување**

На датумот на билансот на состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за решавање на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно.

Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

Клучни извори на несигурност во оценките (продолжува)  
Општи договори за осигурување (продолжува)

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување,
- Различна сложеност на штетите,
- Разлики во тежината на секоја штета,
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

Кај одредени класи на осигурување може да постои значајна временска разлика од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на билансот на состојба.

Клучниот статистички метод кој се применува е методот на верижно скапило - (Chain Ladder Method) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход за идните обврски кои произлегуваат од договорите за осигурување по основ настанати непријавени штети и резерви за повторно отворени штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација),
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување,
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

### *Претпоставки*

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Во текот на 2017 година немаше промена во претпоставките при утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле материјални за финансиските извештаи.

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

Клучни извори на несигурност во проценките (продолжува)  
Општи договори за осигурување (продолжува)

#### *Оштетување кај финансиски средства*

Оштетувањето на побарувањата се мери врз основа на проценка на ризик од потенцијални загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски, применувајќи ги релевантните одлуки на Раководството. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување на спорните побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање на клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на паричните средства. Раководството на Друштвото смета дека признаените резервирања соодветствуваат на проценетите потенцијални загуби од оштетувања на побарувањата.

#### **1.4 Управување со ризикот од осигурување и финансиски ризици**

*Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување*

Управувањето со ризикот од осигурување е клучен за работењето на Друштвото. Целта е да се одберат средства чии рокови и износи на доспевање ќе бидат усогласени со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по договорите за осигурување.

Осигурителната активност на Друштвото претставува покривање на штети на лица или правни субјекти – осигуреници на Друштвото, што произлегуваат од осигурени настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и обемот на штетите што произлегуваат од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити на суми на осигурување, процедури за одобрување при прием на ризици во осигурување, ценовни тарифи, процедури за пријава, процена и решавање на штети и централизирано управување со реосигурувањето.

#### *Политика на преземање ризик*

Политиката на Друштвото при склучување договори за осигурување е постигнување дисперзија на ризикот, со што би се обезбедило избалансирано портфолио кое се базира на широко портфолио со исти или слични ризици во текот на повеќегодишен период, со што се изедначува резултатот, односно се ублажува променливоста на истиот.

Политиката на Друштвото за склучување на договори за осигурување е презентирана во годишниот план за работа, во кој се утврдени класите за осигурување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да превзема ризици. Сите договори за осигурување се по природа годишни и Друштвото има право да одбие обнова или продолжување на истите, а воедно има право на промена на условите на договорот при негово продолжување.

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

### Политика на реосигурување

Друштвото реосигурува дел од договорите за осигурување со цел контрола на изложеноста кон штетни настани и со цел заштита на изворите на капитал.

Друштвото склучува комбинација од пропорционални и непропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста на ризикот од осигурување. Исто така, Друштвото обезбедува и факултативно реосигурување за одредени специфични осигурени ризици. Факултативните договори претходно се одобруваат и трошоците по истите се следат на редовна основа.

Друштвото редовно ја следи финансиската состојба на реосигурувачите и периодично ги проверува договорите за реосигурување. Раководството на Друштвото ги определува минималните безбедносни критериуми за прифатливо реосигурување и следи дали при склучување на договорите за реосигурување истите се запазени. Исто така, раководството на Друштвото редовно ја следи успешноста на Програмата за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со неповрзани реосигурувачи со цел контрола на изложеноста од загуби како резултат на настанување на еден штетен настан.

### Усогласеност на средствата и обврските

Средствата кои ги покриваат техничките резерви се оние кои на Друштвото му служат за покривање на идни обврски кои произлегуваат од договорите за осигурување и можните загуби во однос на оние ризици за кои Друштвото е должно да издвои средства за техничките резерви.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето.

Во табелата во продолжение е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

во денари	2017	2016
<b>Средства</b>		
Депозити во банки и парични средства	468,638,837	413,558,328
Обврзници и др ХВ за кои гарантира РМ	179,644,042	119,495,973
ХВ расположиви за продажба	134,247,365	139,371,589
	<b>782,530,244</b>	<b>672,425,890</b>
<b>Обврски (нето технички резерви)</b>		
Резерви за преносни премии нето од делот на реосигурители	373,567,021	339,860,416
Резерви за бонуси и попусти	21,725,890	24,036,667
Резерви за штети нето од делот на реосигурители	324,628,053	304,553,929
	<b>719,920,964</b>	<b>668,451,012</b>
<b>Усогласеност на средства и обврски</b>	<b>62,609,280</b>	<b>3,974,878</b>

Средствата кои ги покриваат техничките резерви со пресметани согласно Правилникот за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
 Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви, а износот на пари и парични еквиваленти не смее да надминува 3% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Исто така, обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Понатаму, од хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба, уделите и акциите на инвестициските фондови кои се регистрирани во Република Македонија не смеат да надминат 20%, додека акциите со кои се тргува на регулиран пазар во Република Македонија не смеат да надминат 25%.

Исто така, согласно регулативата, од средствата кои ги покриваат техничките резерви на Друштвото, вкупните депозити на едно осигурително друштво во една банка не смеат да надминат 25%, како и вкупните удели во еден инвестициски фонд не смеат да надминат 10%. На 31 декември 2017 и 2016 година Друштвото е усогласено со пропишаните барања.

#### *Осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода)*

##### **Карактеристики**

Во рамките на овој вид на осигурување се регулираат односите помеѓу осигурувачот и осигуреникот во случај на смрт од последици на несреќен случај, траен инвалидитет (инвалидитет) од последици на несреќен случај, повремена неспособност за работа (дневен надомест) и влошено здравје кое бара лекарска помош (трошоци за лекување).

##### **Управување со ризикот**

Основните ризици во оваа класа на осигурување се поврзани со дејноста на потенцијалните осигуреници, возраста, полот. Најголемиот ризик произлегува од самата природа на оваа класа на осигурување која што е непредвидлива и се случува неочекувано.

Настанот што предизвикува штета најчесто се случува ненадејно при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата може да биде пријавена со одложен рок, а нејзиното решавање ќе биде завршено по завршувањето на лекувањето и комплетирање на документацијата. Соодветно, осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) се класифицира како долгорочно поради одложување на временските рокови.

#### *Одговорност кон трети лица*

##### **Карактеристики**

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за настанување на осигуран настан. Истиот може да биде од материјална или нематеријална природа. Периодот на решавање на материјалните штети е пократок во однос на периодот на решавање на нематеријалните штети поради самата природа на овој тип на штети.

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

Најголем дел од договорите за осигурување кај кои што е настаната материјална штета од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така што крајниот исход е помалку неизвесен. Кај нематеријалните штети времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на решавање на истата зависи од повеќе фактори како што се природата на покретието и условите на полисата.

#### **Управување со ризикот**

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

Главен ризик кај нематеријалните штети кои произлегуваат од договорите за осигурување од одговорност е трендот на судовите да одредуваат високо ниво на надомест што значајно варира помеѓу предмети и различни судови.

#### *Имот*

##### **Карактеристики**

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на неговиот имот.

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде решена без одложување. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

##### **Управување со ризикот**

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди).

Ризикот од овие осигурувања е Друштвото да го потцени ризикот кој го осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и карактеристиките на имотот. За осигурувањето на имот на физички лица се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и поризични.

Друштвото го реосигурува ризикот од штета над утврдениот износ на самопридржај на Друштвото.

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

### *Каско осигурување на моторни возила*

#### **Карактеристики**

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република Македонија. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста на физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан.

#### **Управување со ризикот**

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребен пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на штети, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови. Исто така тие зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

### *Туристичка помош*

#### **Карактеристики**

Друштвото врз основа на договорот за осигурување, а во зависност од видот на осигурителното покритие, обезбедува услуги наведени во полисата, кои произлегуваат од осигурените случаи што ќе настанат во странство и се поврзани со патувањето во странство, и тоа здравствена помош и осигурување, помош при патување и осигурување, осигурување од незгода, осигурување на багаж, деловна помош и осигурување, отказ на патување, дополнително осигурување за ски пакет (со доплата на премија), дополнително осигурување од спортска незгода (со доплата на премија).

#### **Управување со ризикот**

Зачестеноста на овие штети директно е поврзана со патувањата на осигурените лица, а бројот на пријавени штети е поголем во летните месеци.

Настанот што предизвикува штета како причина за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде пријавена и може да биде решена без одлагање. Соодветно патничкото осигурување се класифицира како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

### *Развој на штети*

Run off анализа засебно за резервата за настанати и пријавени штети и резервата за настанати непријавени штети, како и на кумулативна основа, се прави во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на технички резерви, кој стапи на сила на 01 јануари 2011 година.

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

### *Концентрација на ризикот од осигурување*

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

### *Географска и секторска концентрација*

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниту една група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

Овие ризици се управуваат и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се – реосигурување на вишок на лимит за следните класи на осигурување: имот и одговорност кон трети лица како и целосно реосигурување за поединечни класи на осигурување кое обезбедува заштита од вкупниот ризик. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

### *Каматен ризик*

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања во должнички хартии од вредност.

Обврските од договорите за осигурување се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти кои во најголем дел се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно чувствителни на пазарните каматни стапки бидејќи се некаматносни.



## Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

**Каматен ризик (продолжува)**

На 31 декември 2017 година  
во денари

Инструменти со фиксна каматна стапка

	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно- носни
			до 1 месец	1 - 3 месеци	3 - 12 месеци	1 - 5 години	над 5 години	
<b>Средства</b>								
Должнички хартии од вредност чувани до доспеаност	179,644,042	-	-	-	49,521,396	73,415,607	56,707,039	-
ХВ расположиви за продажба	134,247,365	-	-	-	-	-	-	134,247,365
Орочени депозити	472,218,339	-	118,500,000	-	213,518,339	140,200,000	-	-
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	18,591,665	18,591,665	-	-	-	-	-	-
Побарување од осигуреници и останати побарувања од непосредни работи	245,937,071	-	-	-	-	-	-	245,937,071
Парични средства и парични еквиваленти	20,520,498	20,337,531	-	-	-	-	-	182,967
Средства од реосигурување	63,826,712	-	-	-	-	-	-	63,826,712
<b>Обврски</b>								
Обврски	(58,674,763)	-	-	-	-	-	-	(58,674,763)
	<b>1,076,310,929</b>	<b>38,929,196</b>	<b>118,500,000</b>	<b>-</b>	<b>263,039,735</b>	<b>213,615,607</b>	<b>56,707,039</b>	<b>385,519,352</b>

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

**Каматен ризик (продолжува)**

На 31 декември 2016 година  
во денари

	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некамато- носни
			до 1 месец	1 - 3 месеци	3 - 12 месеци	1 - 5 години	над 5 години	
<b>Средства</b>								
Должнички хартии од вредност чувани до достасување	119,495,973	-	9,983,112	20,000,000	27,934,292	61,578,569	-	-
ХВ расположиви за продажба	139,371,589	-	-	-	-	-	-	139,371,589
Орочени депозити	530,102,928	-	-	141,000,000	107,100,000	282,002,928	-	-
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	18,122,999	18,122,999	-	-	-	-	-	-
Побарување од осигуреници и останати побарувања од непосредни работи	262,561,255	-	-	-	-	-	-	262,561,255
Парични средства и парични еквиваленти	17,457,157	17,190,726	-	-	-	-	-	266,431
Средства од реосигурување	127,876,526	-	-	-	-	-	-	127,876,526
<b>Обврски</b>								
Обврски	(54,206,110)	-	-	-	-	-	-	(54,206,110)
	<b>1,160,782,317</b>	<b>35,313,725</b>	<b>9,983,112</b>	<b>161,000,000</b>	<b>135,034,292</b>	<b>343,581,497</b>	-	<b>475,869,691</b>

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

### **Анализа на сензитивноста на каматни стапки**

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на билансот на состојба. Со состојба на 31 декември 2017 година, доколку каматните стапки се 200 основни поени повисоки/пониски, а останатите променливи се константни, добивката пред оданочување на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2017 година ќе биде намалена/зголемена за приближно 493,500 денари (2016: 534,937 денари).

#### *Кредитен ризик*

Друштвото е изложено на кредитен ризик, што претставува ризик договорната страна да не биде во можност да ги плати износите во целост во моментот на нивното доспевање. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

### **Побарувања по основ на осигурување**

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така што концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон кредитен ризик е контролирана. Анализата на старосната структура на доспеаните побарувања од купувачите за неплатени премии е дадена во Белешка 2.7.

### **Средства од реосигурување**

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни реосигурители и концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на политиката на Друштвото преку поставените лимити кои се ревидираат секоја година. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

### **Хартии од вредност расположливи за продажба и хартии од вредност кои се чуваат до доспевање**

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај хартиите од вредност расположливи за продажба и хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање во однос на можната ненаплатливост од другите странки.

Сепак земајќи во предвид дека Друштвото вложува во државни записи, државни обврзници, инвестициски фондови, котирани друштва и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се надоместат.

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
 Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

### Максимална изложеност на кредитен ризик

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на финансиските извештаи, кои се прикажани во следната табела:

во денари	2017	2016
Финансиски вложувања расположливи за продажба	134,247,365	139,371,589
Должнички хартии од вредност чувани до достасување	179,644,042	119,495,973
Орочени депозити	472,218,339	530,102,928
Вложувања во зеднички контролирани ентитети	18,591,665	18,122,999
Средства од реосигурување	63,826,712	127,876,526
Побарување од осигуреници останати побарувања од непосредни работи	263,099,252	262,561,255
Парични средства и парични еквиваленти	20,520,498	17,457,157
	<u>1,152,147,873</u>	<u>1,214,988,427</u>

## Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

**Валутен ризик**

Друштвото е изложено на ризик во однос на ефектите на движењата на нивото на девизните курсеви кои се одразува врз финансиската позиција и готовинскиот тек. Друштвото не користи финансиски инструменти за заштита од ризикот бидејќи ваквиот вид на инструменти не се во вообичаена употреба во Република Македонија.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик.

31 декември 2017	МКД	ЕУР	УСД	ЦХФ	Други валути	во денари
						Вкупно
<b>Вкупно средства</b>	<b>1,221,596,659</b>	<b>92,183,062</b>	<b>49,115</b>	<b>2,322</b>	-	<b>1,313,831,158</b>
Нематеријални средства	2,411,323	-	-	-	-	2,411,323
Вложувања	776,479,382	28,222,029	-	-	-	804,701,411
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	63,826,712	-	-	-	63,826,712
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	5,901,368	-	-	-	-	5,901,368
Побарувања	263,099,252	-	-	-	-	263,099,252
Останати средства	38,007,130	134,321	49,115	2,322	-	38,192,888
Активни временски разграничувања	135,698,204	-	-	-	-	135,698,204
<b>Вкупно обврски</b>	<b>1,300,854,401</b>	<b>12,976,757</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,313,831,158</b>
Капитал и резерви	434,596,474	-	-	-	-	434,596,474
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Бруто технички резерви	783,747,676	-	-	-	-	783,747,676
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-	-
Останати резерви	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни обврски	1,573,700	-	-	-	-	1,573,700
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	45,698,006	12,976,757	-	-	-	58,674,763
Пасивни временски разграничувања	35,238,545	-	-	-	-	35,238,545
<b>Разлика - неусогласена валутна структура</b>	<b>(79,257,742)</b>	<b>79,206,305</b>	<b>49,115</b>	<b>2,322</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
 Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

## Валутен ризик (продолжува)

31 декември 2016	МКД	ЕУР	УСД	ЦХФ	во денари	
					Други валути	Вкупно
<b>Вкупно средства</b>	<b>1,180,969,951</b>	<b>174,648,681</b>	-	-	-	<b>1,355,618,632</b>
Нематеријални средства	1,823,150	-	-	-	-	1,823,150
Вложувања	768,338,616	38,754,873	-	-	-	807,093,489
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	127,876,526	-	-	-	127,876,526
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	-	-	-	-	-	-
Побарувања	260,859,886	1,701,369	-	-	-	262,561,255
Останати средства	24,056,801	6,315,913	-	-	-	30,372,714
Активни временски разграничувања	125,891,498	-	-	-	-	125,891,498
<b>Вкупно обврски</b>	<b>1,342,578,479</b>	<b>12,771,063</b>	<b>145,815</b>	-	<b>123,275</b>	<b>1,355,618,632</b>
Капитал и резерви	453,068,151	-	-	-	-	453,068,151
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Бруто технички резерви	796,327,538	-	-	-	-	796,327,538
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-	-
Останати резерви	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни обврски	4,864,862	-	-	-	-	4,864,862
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	41,165,957	12,771,063	145,815	-	123,275	54,206,110
Пасивни временски разграничувања	47,151,971	-	-	-	-	47,151,971
<b>Разлика - неусогласена валутна структура</b>	<b>(161,608,528)</b>	<b>161,877,618</b>	<b>(145,815)</b>	-	<b>(123,275)</b>	-

## Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

**Ризик на ликвидност**

Најголем ризик на ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните потреби од расположливи парични средства за исплата на обврските за штети од договорите за осигурување.

Друштвото поседува/одржува високо ниво на средства во секој момент, за исплата на доспеаните обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што допеваат.

Анализата на доспеаноста на средствата и според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена доспеаност е како што следи (во денари):

31 декември 2017	до 1 година	1-3 години	3-5 год.	5-10 год.	10-15 год.	15-20 год.	20 и повеќе год.	Вкупно
<b>Вкупно средства</b>	<b>1,004,979,124</b>	<b>213,615,607</b>	<b>2,411,323</b>	<b>56,707,039</b>	-	-	<b>36,118,065</b>	<b>1,313,831,158</b>
Нематеријални средства	-	-	2,411,323	-	-	-	-	2,411,323
Вложувања	498,260,700	213,615,607	-	56,707,039	-	-	36,118,065	804,701,411
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	63,826,712	-	-	-	-	-	-	63,826,712
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	5,901,368	-	-	-	-	-	-	5,901,368
Побарувања	263,099,252	-	-	-	-	-	-	263,099,252
Останати средства	38,192,888	-	-	-	-	-	-	38,192,888
Активни временски разграничувања	135,698,204	-	-	-	-	-	-	135,698,204
<b>Вкупно капитал и обврски</b>	<b>951,141,212</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>362,689,946</b>	<b>1,313,831,158</b>
Капитал и резерви	71,906,528	-	-	-	-	-	362,689,946	434,596,474
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-	-
Бруто технички резерви	783,747,676	-	-	-	-	-	-	783,747,676
Бруто тех. резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни обврски	1,573,700	-	-	-	-	-	-	1,573,700
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски од непос. работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	58,674,763	-	-	-	-	-	-	58,674,763
Пасивни временски разграничувања	35,238,545	-	-	-	-	-	-	35,238,545
<b>Разлика - неусогласена рочна структура</b>	<b>53,837,912</b>	<b>213,615,607</b>	<b>2,411,323</b>	<b>56,707,039</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(326,571,881)</b>	<b>-</b>

## Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

## Ризик на ликвидност (продолжува)

31 декември 2016	до 1 година	1-3 години	3-5 години	5-10 години	10-15 год.	15-20 год.	20 и повеќе год.	Вкупно
<b>Вкупно средства</b>	<b>976,028,358</b>	<b>343,581,497</b>	<b>1,823,150</b>	-	-	-	<b>34,185,627</b>	<b>1,355,618,632</b>
Нематеријални средства	-	-	1,823,150	-	-	-	-	1,823,150
Вложувања	429,326,365	343,581,497	-	-	-	-	34,185,627	807,093,489
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	127,876,526	-	-	-	-	-	-	127,876,526
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања	262,561,255	-	-	-	-	-	-	262,561,255
Останати средства	30,372,714	-	-	-	-	-	-	30,372,714
Активни временски разграничувања	125,891,498	-	-	-	-	-	-	125,891,498
<b>Вкупно капитал и обврски</b>	<b>1,008,792,410</b>	-	-	-	-	-	<b>346,826,222</b>	<b>1,355,618,632</b>
Капитал и резерви	106,241,929	-	-	-	-	-	346,826,222	453,068,151
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-	-
Бруто технички резерви	796,327,538	-	-	-	-	-	-	796,327,538
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни обврски	4,864,862	-	-	-	-	-	-	4,864,862
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	54,206,110	-	-	-	-	-	-	54,206,110
Пасивни временски разграничувања	47,151,971	-	-	-	-	-	-	47,151,971
<b>Разлика - неусогласена рочна структура</b>	<b>(32,764,052)</b>	<b>343,581,497</b>	<b>1,823,150</b>	-	-	-	<b>(312,640,595)</b>	-

## Управување со капиталот

Агенцијата за супервизија на осигурувањето е главен регулатор кој ја следи адекватноста на капиталот на Друштвото во целина.

## Капитал на Друштвото

Капиталот на Друштвото согласно законските барања е составен од основен и дополнителен капитал и е пресметан на следниот начин:

При пресметка на основниот капитал на Друштвото се земаат предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Резерви на друштвото (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување,
- Пренесена нераспределена добивка,
- Нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и останати придонеси, како и дивидендата предвидена за исплата), доколку износот на добивка е потврден од овластен ревизор.

## Управување со капиталот (продолжува)



Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

**Капитал на друштвото (продолжува)**

Следните ставки претставуваат одбитни ставки при пресметка на основниот капитал на Друштвото за осигурување:

- Сопствени акции, доколку ги поседува Друштвото за осигурување,
- Долгорочни нематеријални средства,
- Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.

Друштвото за осигурување е должно во резервите на сигурност да издвои најмалку една третина од остварената добивка искажана во годишната сметка, ако добивката не се користи за покривање на загубите од претходните години, се додека резервите на сигурност на Друштвото не достигнат најмалку 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

При пресметка на дополнителниот капитал на Друштвото за осигурување се земаат во предвид следниве ставки:

- уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- субординирани должнички инструменти;
- хартии од вредност со неопределен рок на доспевање.

При пресметка на капиталот на Друштвото, дополнителниот капитал се зема во износ не повеќе од 50% од основниот капитал.

При пресметка на капиталот на Друштвото за осигурување, износот на основниот и дополнителниот капитал ќе се намали за следниве ставки:

- Вложувања на Друштвото за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти издадени од друго друштво за осигурување или друга финансиска институција кај кои Друштвото има удел од повеќе од 10%, како и други вложувања во тие субјекти, кои се вклучени во пресметката на капиталот на тие субјекти,
- Вложувања на Друштво во акции или субординирани должнички инструменти, издадени од друштва за осигурување или финансиски институции освен оние наведени погоре, кои се во износ поголем од 10% од капиталот на друштвото за осигурување пресметан пред одбивање на ставките наведени погоре.

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

**Управување со капиталот (продолжува)**

### **Гарантен фонд на Друштвото**

Според барањата на Законот за супервизија на осигурувањето Гарантниот фонд не смее да биде понизок од една третина од потребното ниво на маргина на солвентност на Друштвото. Исто така, гарантниот фонд не смее да биде понизок од Евра 3,000,000 доколку Друштвото врши работи на осигурување во сите класи на осигурување во групата на неживотно осигурување. Со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година Друштвото е во согласност со овие законски барања.

### **Потребна маргина на солвентност**

Капиталот на друштвото за осигурување кое врши работи на неживотно осигурување и/или реосигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност на друштвото за осигурување кое се пресметува со примена на методот - стапка на премија или методот – стапка на штети, во зависност од тоа кој ќе даде повисок резултат.

Маргината на солвентност за годината што завршува на 31 декември 2017 изнесува 145,322,967 денари (2016: 130,181,939 денари).

Политика на Раководството на Друштвото е да одржи стабилност на капиталот на Друштвото за да ги одржи довербата на инвеститорите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Раководството на Друштвото го следи повратот на капиталот, дефинирано како добивка од редовно работење. Друштвото исто така го има во предвид влијанието кое нивото на капиталот го има на повратот на акционерите како и потребата да одржува сооднос помеѓу повисоките поврати и сигурноста обезбедено од цврстата позиција на капиталот.

Друштвото не е изложено на надворешни влијанија врз промените на капиталот, Во текот на годината немаше материјално значајни промени во пристапот на Друштвото за управување со капиталот.

### *Анализа на сензитивност*

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2017 година и 31 декември 2016 година се презентирани во табелата подолу.

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

**Анализа на сензитивност (продолжува)**

			Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефицие нт на покриен.
<b>31 декември 2017</b>					
<b>Тековна позиција на капиталот</b>	Добивка за годината	Капитал и резерви	<b>145,322,967</b>	<b>299%</b>	
Принос од вложувања (+2%)	7,566,327	435,089,974	145,322,967	299%	0%
Принос од вложувања (-2%)	6,579,327	434,102,974	145,322,967	299%	(-1%)
5% зголемување на настанати штети	(8,782,233)	418,741,414	145,322,967	288%	(11%)
5% намалување на настанати штети	22,927,887	450,451,534	145,322,967	310%	22%
2% зголемување на админ трошоци и провизија за осигурување	1,815,457	429,339,104	145,322,967	295%	(-15%)
2% намалување на админ трошоци и провизија за осигурување	12,330,197	439,853,844	145,322,967	303%	7%
<b>31 декември 2016</b>			Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефицие нт на покриен.
<b>Тековна позиција на капиталот</b>	Добивка за годината	Капитал и резерви	<b>130,181,939</b>	<b>348%</b>	
Принос од вложувања (+2%)	48,126,109	453,603,088	130,181,939	348%	0%
Принос од вложувања (-2%)	47,056,235	452,533,214	130,181,939	348%	(1%)
5% зголемување на настанати штети	34,835,902	440,312,881	130,181,939	338%	(9%)
5% намалување на настанати штети	60,346,442	465,823,421	130,181,939	358%	20%
2% зголемување на админ трошоци и провизија за осигурување	42,652,067	458,007,256	130,181,939	352%	(6%)
2% намалување на админ трошоци и провизија за осигурување	52,530,277	458,007,256	130,181,939	352%	0%

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност има потенцијалната промена на настанатите штети.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелата погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така што не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли, Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредна варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

### Објективна вредност

#### Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во билансот на состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската позиција се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи:

2017 година	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
<b>Средства</b>				
Финансиски вложувања расположливи за продажба	17,526,400	116,720,965	-	134,247,365
<b>2016 година</b>	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
<b>Средства</b>				
Финансиски вложувања расположливи за продажба	16,062,628	123,308,961	-	139,371,589

Финансиските вложувања расположливи за продажба се состојат од вложувања во акции на друштва котираны на Македонската Берза и удели во инвестициски фондови. Евидентирани се по нивната објективна вредност врз основа на нивната пазарна цена на датумот на известување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
 Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

**Објективна вредност (продолжува)**

**Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност**

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Билансот на состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	2017		2016	
	Вкупна евидентирани вредност	Вкупна објективна вредност	Вкупна евидентирани вредност	Вкупна објективна вредност
<b>Средства</b>				
Должнички хартии од вредност чувани до достасување	179,644,042	182,381,083	119,495,973	124,200,895
Орочени депозити	472,218,339	472,218,339	530,102,928	530,102,928
Вложувања во зеднички контролирани ентитети	18,591,665	18,591,665	18,122,999	18,122,999
Средства од реосигурување	63,826,712	63,826,712	127,876,526	127,876,526
Побарување од осигуреници останати побарувања од непосредни работи	263,099,252	263,099,252	262,561,255	262,561,255
Парични средства и парични еквиваленти	20,520,498	20,520,498	17,457,157	17,457,157
	<u>1,017,900,508</u>	<u>1,020,637,549</u>	<u>1,075,616,838</u>	<u>1,080,321,760</u>
<b>Обврски</b>				
Обврски	58,674,763	58,674,763	54,206,110	54,206,110
	<u>58,674,763</u>	<u>58,674,763</u>	<u>54,206,110</u>	<u>54,206,110</u>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
 Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

### Финансиски инструменти по категории

	Кредити и побарувања	Чувани до доспевање	Расположливи за продажба	Вкупно
<b>31 декември 2017</b>				
<b>Средства според Извештајот за финансиска состојба</b>				
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	134,247,365	134,247,365
Должнички хартии од вредност чувани до достасување	-	179,644,042	-	179,644,042
Депозити, заеми и останати пласмани	472,218,339	-	-	472,218,339
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	18,591,665	-	-	18,591,665
Средства од реосигурување	63,826,712	-	-	63,826,712
Побарувања од осигуреници и останати побарувања од непосредни работи	263,099,252	-	-	263,099,252
Парични средства и еквиваленти	20,520,498	-	-	20,520,498
	<b>838,256,466</b>	<b>179,644,042</b>	<b>134,247,365</b>	<b>1,152,147,873</b>
		Обврски по обј.вр.преку добивки и загуби	Останати финансиски обврски	Вкупно
<b>Обврски според Извештајот за финансиска состојба</b>				
Обврски		-	58,674,763	58,674,763
		-	<b>58,674,763</b>	<b>58,674,763</b>
<b>31 декември 2016</b>				
<b>Средства според Извештајот за финансиска состојба</b>				
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	139,371,589	139,371,589
Должнички хартии од вредност чувани до достасување	-	119,495,973	-	119,495,973
Орочени депозити	530,102,928	-	-	530,102,928
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	18,122,999	-	-	18,122,999
Средства од реосигурување	127,876,526	-	-	127,876,526
Побарувања од осигуреници и останати побарувања од непосредни работи	262,561,255	-	-	262,561,255
Парични средства и еквиваленти	17,457,157	-	-	17,457,157
	<b>956,120,865</b>	<b>119,495,973</b>	<b>139,371,589</b>	<b>1,214,988,427</b>
		Обврски по обј.вр.преку добивки и загуби	Останати финансиски обврски	Вкупно
<b>Обврски според Извештајот за финансиска состојба</b>				
Обврски		-	54,206,110	54,206,110
		-	<b>54,206,110</b>	<b>54,206,110</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 2. Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиската состојба (Биланс на состојба)

### 2.1 Нематеријални средства

	Софтвер	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>		
На 01 јануари 2016	17,748,434	17,748,434
Зголемување	380,397	380,397
<b>На 31 декември 2016</b>	<b>18,128,831</b>	<b>18,128,831</b>
На 01 јануари 2017	18,128,831	18,128,831
Зголемување	1,497,777	1,497,777
<b>На 31 декември 2017</b>	<b>19,626,608</b>	<b>19,626,608</b>
<b>Исправка</b>		
На 01 јануари 2016	15,255,277	15,255,277
Амортизација за годината	1,050,405	1,050,405
<b>На 31 декември 2016</b>	<b>16,305,682</b>	<b>16,305,682</b>
На 01 јануари 2017	16,305,682	16,305,682
Амортизација за годината	909,603	909,603
<b>На 31 декември 2017</b>	<b>17,215,285</b>	<b>17,215,285</b>
<b>Нето евидентирана вредност</b>		
На 31 декември 2016	1,823,150	1,823,149
<b>На 31 декември 2017</b>	<b>2,411,323</b>	<b>2,411,323</b>

### 2.2 Земјиште, градежни објекти и останати материјални средства

На 31 декември 2017 и 2016 година, Друштвото нема евидентирано вложувања во земјиште, градежни објекти и останати материјални средства .

### 2.3 Вложувања во заеднички контролирани ентитети

На 31 декември 2017 година, вложувањата во заеднички контролирани ентитети во износ од 18,591,665 денари (2016: 18,122,999 денари) се однесуваат на основачки удел во Националното Биро за Осигурување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Македонија. Националното Биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат вложени каматоносни депозити кои се чуваат на посебни сметки во банки. Националното Биро за Осигурување е обврзано да не ги вложува и да го врати депозитот на секој член при престанување на неговото работење со осигурување на моторни возила.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 2.4 Останати финансиски вложувања

	2017	2016
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (нето вредност)	179,644,042	119,495,973
Финансиски вложувања расположливи за продажба - акции	17,526,400	16,062,628
Финансиски вложувања расположливи за продажба - инвестициски фондови	116,720,965	123,308,961
Депозити, заеми и останати пласмани	472,218,339	530,102,928
	<b>786,109,746</b>	<b>788,970,490</b>

### 2.4.1 Должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување

	2017	2016
Државни обврзници	154,390,862	110,209,115
Акумулирана амортизација	(3,406,862)	(5,635,736)
Државни записи	28,970,000	15,000,000
Пресметани приходи од камата	(309,958)	(77,406)
	<b>179,644,042</b>	<b>119,495,973</b>
Котирани	179,644,042	119,495,973
Некотирани	-	-
	<b>179,644,042</b>	<b>119,495,973</b>
Државни обврзници со рок на достасување до една година	20,936,845	43,090,475
Државни записи	28,970,000	15,000,000
Акумулирана амортизација	(75,491)	(95,665)
Пресметани приходи од камата	(309,958)	(77,406)
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до 1 година	<b>49,521,396</b>	<b>57,917,404</b>
Државни обврзници со рок на достасување над една година	133,454,017	67,118,640
Акумулирана амортизација	(3,331,371)	(5,540,071)
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над 1 година	<b>130,122,646</b>	<b>61,578,569</b>



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

#### 2.4.2 Акции, удели и останати сопственички инструменти

	2017	2016
Сопственички хартии од вредност	17,526,400	16,062,628
Удели во инвестициски фондови	116,720,965	123,308,961
	<b>134,247,365</b>	<b>139,371,589</b>
Котирани	17,526,400	16,062,628
Некотирани	116,720,965	123,308,961
	<b>134,247,365</b>	<b>139,371,589</b>

#### Промени во објективната вредност на вложувањата

На 31 декември 2017 година, Друштвото изврши повторна преоценка на евидентираните вредности на своите вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба, по пат на нивна споредба со цените на котација на Македонската Берза на хартии од вредност на датумот на известување.

Врз основа на спроведената преоценка во рамки на финансиските вложувања од акции и во инвестициски фондови, Друштвото изврши корекција (зголемување) на евидентираната вредност на вложувањата до нивната објективна вредност, за нето износ од 3,375,775 денари (2016: нето намалување од 4,772,910 денари) кој е признаен како останата сеопфатна добивка во рамките на ревалоризационите резерви кои претставуваат дел од капиталот на Друштвото.

#### 2.4.3 Депозити, заеми и останати пласмани

	2017	2016
Орочени депозити во домашни банки (краткорочни)	332,018,339	248,100,000
Орочени депозити во домашни банки (долгорочни)	140,200,000	282,002,928
Останати заеми	-	-
	<b>472,218,339</b>	<b>530,102,928</b>

Краткорочните орочени средства доспеваат во рок не подолг од 12 месеци од датумот на известување и носат камата по стапка од 1,80% до 3,70% на годишно ниво.

Долгорочните орочени средства доспеваат во рок подолг од 12 месеци од датумот на известување и носат камата по стапка од 1,90% до 3,30% на годишно ниво.

#### 2.5 Дел за соосигурување и реосигурување во бруто технички резерви

	2017	2016
<b>Бруто резерви за преносна премија</b>		
Состојба на 01 јануари	73,144,911	109,410,082
Движење во тековна година (Белешка 3.1)	(39,395,279)	(36,265,171)
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>33,749,632</b>	<b>73,144,911</b>
<b>Бруто резерви за штети</b>		
Состојба на 01 јануари	54,731,615	14,289,195
Движење во тековна година (Белешка 3.5)	(24,654,535)	40,442,420
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>30,077,080</b>	<b>54,731,615</b>
<b>Дел за реосигурување во бруто технички резерви</b>	<b>63,826,712</b>	<b>127,876,526</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 2.6 Одложени и тековни даночни средства

	2017	2016
Побарувања за повеќе платен персонален данок	-	-
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	5,901,368	-
	<b>5,901,368</b>	-

## 2.7 Побарувања

Побарувањата во долната табела се прикажани во бруто износ намалени за исправката на вредноста на побарувањата од договори за осигурување во согласност со Правилникот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси и измените и дополнувањата, донесени од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

	2017	2016
Побарувања од осигуреници	334,823,865	336,108,934
Исправка на вредност на побарувања од осигуреници	(88,886,794)	(93,214,459)
	<b>245,937,071</b>	<b>242,894,475</b>
Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	-	1,701,369
	-	<b>1,701,369</b>
Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	37,830,569	34,550,978
Исправка на вредност на останати побарувања од непосредни работи на осигурување	(27,731,304)	(23,351,388)
	<b>10,099,265</b>	<b>11,199,590</b>
Побарувања за финансиски вложувања	3,815,050	5,659,139
Останати побарувања	3,833,138	1,231,817
Исправка на вредност на останати побарувања	(585,272)	(125,135)
	<b>7,062,916</b>	<b>6,765,821</b>
	<b>263,099,252</b>	<b>262,561,255</b>

Анализата на старосната структура на побарувања од осигуреници со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година е како што следи:

	2017			2016		
	Побарувања	Состојба на исправка на вредност	Сегашна вредност на побарување	Побарувања	Состојба на исправка на вредност	Сегашна вредност на побарување
до 30 дена	26,587,484	(1,216,156)	25,371,328	19,883,958	(52,269)	19,831,689
31-60 дена	12,872,203	(1,799,619)	11,072,584	10,546,657	(1,123,790)	9,422,867
61-120 дена	16,484,315	(5,339,646)	11,144,669	13,638,843	(4,331,779)	9,307,064
121-270 дена	18,768,811	(9,734,993)	9,033,818	17,497,026	(9,057,704)	8,439,322
271 - 365 дена	6,144,739	(4,380,573)	1,764,166	5,543,243	(3,944,097)	1,599,146
над 365 дена	64,381,656	(64,381,656)	-	73,058,587	(73,058,587)	-
Доспеани побарувања	145,239,208	(86,852,643)	58,386,565	140,168,314	(91,568,226)	48,600,088
Недоспеани побарувања	189,584,657	(2,034,151)	187,550,506	195,940,620	(1,646,233)	194,294,387
	<b>334,823,865</b>	<b>(88,886,794)</b>	<b>245,937,071</b>	<b>336,108,934</b>	<b>(93,214,459)</b>	<b>242,894,475</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

#### Побарувања (продолжува)

Анализата на движењето на вкупната исправка на вредност за 2017 и 2016 година е како што следи:

	2017	2016
На 1 јануари	116,690,982	118,851,628
Трошок за годината (Белешка 3.11 и 3.12)	20,277,853	15,816,163
Ослободување на трошок за годината (Белешка 3.11)	(3,922,080)	(7,633,755)
Траен отпис на претходно целосно резервирани побарувања	(15,843,385)	(10,343,054)
<b>На 31 декември</b>	<b>117,203,370</b>	<b>116,690,982</b>

На 31 декември 2017 година, Друштвото изврши преоценка на наплатливоста на салдото на побарувања на премија од осигуреници, врз чија основа изврши отпис поради ненаплатливост на претходно целосно резервирани побарувања во износ од 15,843,385 денари (2016: 10,343,054 денари).

## 2.8 Материјални средства кои служат за вршење на дејноста

На 31 декември 2017 година

	Компјутери и телеком. опрема	Мебел и канцеларска опрема	Инвестиции во туѓ имот	Патнички возила	Останати средства	Вкупно
<b>На 1 јануари 2017</b>						
Нето од акумулирана амортизација	3,848,559	1,136,423	3,429	3,848,124	4,079,022	12,915,557
Набавки	3,022,611	136,268	-	-	7,373,021	10,531,900
Отпис на набавна вредност	(978,443)	(186,135)	-	-	(244,371)	(1,408,949)
Отпис на акумулирана амортизација	978,443	186,135	-	-	244,371	1,408,949
Активирање на средство	-	28,099	-	8,653,498	(8,681,597)	-
Трошок за амортизација	(2,199,416)	(381,691)	(3,429)	(2,861,491)	(329,040)	(5,775,067)
<b>На 31 декември 2017 година нето од акумулирана амортизација</b>	<b>4,671,754</b>	<b>919,099</b>	<b>-</b>	<b>9,640,131</b>	<b>2,441,406</b>	<b>17,672,390</b>

**На 1 јануари 2017**

Набавна вредност	24,202,031	10,618,616	286,455	15,927,488	6,709,481	57,744,071
Акумулирана амортизација	(20,353,472)	(9,482,193)	(283,026)	(12,079,364)	(2,630,459)	(44,828,514)
<b>Нето сметководствена вредност</b>	<b>3,848,559</b>	<b>1,136,423</b>	<b>3,429</b>	<b>3,848,124</b>	<b>4,079,022</b>	<b>12,915,557</b>

**На 31 декември 2017 година**

Набавна вредност	26,246,200	10,596,848	286,455	24,580,986	5,156,532	66,867,021
Акумулирана амортизација	(21,574,445)	(9,677,749)	(286,455)	(14,940,856)	(2,715,126)	(49,194,631)
<b>Нето сметководствена вредност</b>	<b>4,671,755</b>	<b>919,099</b>	<b>-</b>	<b>9,640,130</b>	<b>2,441,406</b>	<b>17,672,390</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

**Материјални средства кои служат за вршење на дејност (продолжува)**

**На 31 декември  
2016 година**

	Компјутери и телеком. опрема	Мебел и канцеларска опрема	Инвестиции во туѓ имот	Патнички возила	Останати средства	Вкупно
<b>На 1 јануари 2016</b>						
Нето од акумулирана амортизација	4,396,843	696,105	47,427	5,997,085	2,061,099	13,198,559
Набавки	1,401,815	707,561	-	-	2,336,211	4,445,587
Отпис на набавна вредност	(280,959)	-	-	-	-	(280,959)
Отпис на акумулирана амортизација	280,959	-	-	-	-	280,959
Трошок за амортизација	(1,950,099)	(267,243)	(43,998)	(2,148,961)	(318,288)	(4,728,589)
<b>На 31 декември 2016 година нето од акумулирана амортизација</b>	<b>3,848,559</b>	<b>1,136,423</b>	<b>3,429</b>	<b>3,848,124</b>	<b>4,079,022</b>	<b>12,915,557</b>

**На 1 јануари 2016**

Набавна вредност	23,081,175	9,911,056	286,455	15,927,488	4,373,270	53,579,444
Акумулирана амортизација	(18,684,332)	(9,214,951)	(239,028)	(9,930,403)	(2,312,171)	(40,380,885)
<b>Нето сметководствена вредност</b>	<b>4,396,843</b>	<b>696,105</b>	<b>47,427</b>	<b>5,997,085</b>	<b>2,061,099</b>	<b>13,198,559</b>

**На 31 декември  
2016 година**

Набавна вредност	24,202,031	10,618,617	286,455	15,927,488	6,709,481	57,744,072
Акумулирана амортизација	(20,353,472)	(9,482,194)	(283,026)	(12,079,364)	(2,630,459)	(44,828,515)
<b>Нето сметководствена вредност</b>	<b>3,848,559</b>	<b>1,136,423</b>	<b>3,429</b>	<b>3,848,124</b>	<b>4,079,022</b>	<b>12,915,557</b>

**Залог врз опрема**

На 31 декември 2017 и 2016 година Друштвото нема дадена опрема под залог.

**2.9 Парични средства и останати парични еквиваленти**

	2017	2016
Парични средства во банка	20,337,531	17,190,726
Благајна	179,467	266,431
Останати парични средства и парични еквиваленти	3,500	-
	<b>20,520,498</b>	<b>17,457,157</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 2.10 Активни временски разграничувања

Со состојба на 31 декември 2017 година, активните временски разграничувања во износ од 135,698,204 денари се состојат од одложени трошоци за стекнување во износ од 112,776,531 денари и останати пресметани приходи во износ од 22,921,673 денари (2016: 125,891,498 денари од кои 107,613,091 денари за одложени трошоци за стекнување и 18,278,407 денари за останати пресметани приходи).

### Одложени трошоци за стекнување

	2017	2016
Одложени трошоци за премија – стекнување (состојба)	88,501,510	83,772,572
Одложени трошоци за премија – брокери (состојба)	24,275,021	23,840,519
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>112,776,531</b>	<b>107,613,091</b>

### Останати пресметани приходи и одложени трошоци

	2017	2016
Пресметани приходи за провизија од реосигурување	5,103,347	6,312,213
Останати пресметани приходи	17,818,326	11,966,194
	<b>22,921,673</b>	<b>18,278,407</b>

## 2.11 Капитал и резерви

На 31 декември 2017 година акционерскиот капитал се состои од 3,200 (2016: 3,200) обични акции со номинална вредност од Евра 1,000 по акција, односно 195,326,080 денари. Импателот на обични акции има право на дивиденда кога ќе биде објавена.

Со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година акционерската структура на Друштвото е како што следи:

	% од акциите со право на глас
GOFI - GROUP OF FINANCE AND INVESTMENT SA, Switzerland	100%
	<b>100%</b>

## Законски резерви

### Резерва на сигурност

Според законската регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерва на сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

Со состојба 31 декември 2017 година вкупните законски резерви изнесуваат 167,363,866 денари (2016: 151,500,142 денари).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

#### Капитал и резерви (продолжува)

#### Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва за финансиски средства расположливи за продажба го вклучува кумулативниот нето ефект од промените во објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се до моментот на нивното депризнавање или оштетување. Со состојба на 31 декември 2017 состојбата на ревалоризационата резерва го зголемува капиталот на Друштвото и изнесува 7,129,636 денари (2016: зголемување за 3,753,861 денари).

	2017	2016
Почетна состојба	3,753,861	(1,019,049)
Реализирани добивки/(загуби) од фин.вложувања расположливи за продажба	(2,027,698)	(429,411)
Нереализирани добивки/(загуби) од фин.вложувања расположливи за продажба	5,403,473	5,202,321
	<b>7,129,636</b>	<b>3,753,861</b>

#### Нераспределена нето добивка

Во текот на 2017 година, Друштвото исплати дивиденда во бруто износ од 28,920,279 денари.

Со состојба на 31 декември 2017 година, Друштвото има нераспределена добивка од 57,704,065 денари.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 2.12 Бруто технички резерви

Со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година, бруто технички резерви на Друштвото се состојат од следниве видови на резерви: бруто резерви за преносни премии; резерви за штети и резерви за бонуси и попусти.

	2017		2016			
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 1 јануари	796,327,538	(127,876,526)	668,451,012	736,298,230	(123,699,277)	612,598,953
Движење на бруто резерви за штети	(4,580,411)	24,654,539	20,074,128	56,606,101	(40,442,420)	16,163,681
Движење на преносна премија	(5,688,674)	39,395,275	33,706,601	3,634,908	36,265,171	39,900,079
Резерви за бонуси и попусти	(2,310,777)	-	(2,310,777)	(211,701)	-	(211,701)
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>783,747,676</b>	<b>(63,826,712)</b>	<b>719,920,964</b>	<b>796,327,538</b>	<b>(127,876,526)</b>	<b>668,451,012</b>

	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 01 јануари	383,322,211	(54,731,615)	328,590,596	326,927,811	(14,289,195)	312,638,616
Движење на резерви за настанати, пријавени штети	(20,405,169)	19,520,593	(884,576)	77,636,596	(36,346,590)	41,290,006
Движење на резерви на директни трошоци	-	-	-	(2,500)	-	(2,500)
Движење на резерви на индиректни трошоци	(171,837)	-	(171,837)	(206,556)	-	(206,556)
Движење на резерви за настанати, но непријавени штети	15,996,595	5,133,942	21,130,537	(20,821,439)	(4,095,830)	(24,917,269)
Резерви за бонуси и попусти	(2,310,777)	-	(2,310,777)	(211,701)	-	(211,701)
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>376,431,023</b>	<b>(30,077,080)</b>	<b>346,353,943</b>	<b>383,322,211</b>	<b>(54,731,615)</b>	<b>328,590,596</b>

	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 01 јануари	413,005,327	(73,144,911)	339,860,416	409,370,419	(109,410,082)	299,960,337
Полисирана премија во тековна година	904,468,353	(136,906,657)	767,561,696	845,595,266	(142,483,661)	703,111,605
Трошоци за бонуси и попусти	(25,675,167)	-	(25,675,167)	(37,104,750)	-	(37,104,750)
Заработената премија во тековната година	(884,481,860)	176,301,936	(708,179,924)	(804,855,608)	178,748,832	(626,106,776)
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>407,316,653</b>	<b>(33,749,632)</b>	<b>373,567,021</b>	<b>413,005,327</b>	<b>(73,144,911)</b>	<b>339,860,416</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

**Бруто технички резерви (продолжува)**

**Движење во преносната премија и резервите за штети и бонуси и попусти во 2017 година:**

	Осигуру- вање од незгода	Здра- вствено осигуру- вање	Осигур- вање на моторни возила	Осигур- вање на воздухо- плови	Осигу- рување пловни објекти	Осигу- рување стока во превоз	Осигуру- вање на имот од пожар	Други осигур- увања на имот	Одговор- ност кон трети лица	Одго- ворност воздухо- плови	Одго- ворност пловни објекти	Општа одгово- рност	Фин. загуби	Туристи- чка помош	Вкупно
Резервирања за преносна премија	46,416,520	10,458,046	43,170,086	1,883,770	104,166	144,575	34,655,967	37,594,664	198,884,329	1,013,269	126,328	22,757,578	185,935	9,921,420	407,316,653
Преносна премија за реосигурителот	(299,333)	(3,683,813)	(690,575)	(1,839,424)	-	-	(8,259,509)	(10,594,527)	-	(564,380)	-	(7,818,071)	-	-	(33,749,632)
<b>Нето преносна премија (намалена за прен премија за реосигурителот)</b>	<b>46,117,187</b>	<b>6,774,233</b>	<b>42,479,511</b>	<b>44,346</b>	<b>104,166</b>	<b>144,575</b>	<b>26,396,458</b>	<b>27,000,137</b>	<b>198,884,329</b>	<b>448,889</b>	<b>126,328</b>	<b>14,939,507</b>	<b>185,935</b>	<b>9,921,420</b>	<b>373,567,021</b>
Резерви за штети	43,540,536	538,911	29,329,541	-	961	224,578	17,816,476	19,894,109	235,054,338	-	-	3,418,000	-	4,887,683	354,705,133
Резерви за бонуси и попусти	21,725,890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,725,890
Промена во резерви за штети - IBNR, дел за реосигурување	(3,289,395)	-	-	-	-	-	(7,102,946)	-	-	-	-	-	-	-	(10,392,341)
Промена во резерви за штети - RBNS	(4,462,931)	-	-	-	-	-	(4,555,000)	(10,011,097)	(105,711)	-	-	(550,000)	-	-	(19,684,739)
<b>Нето резерви за штети (намалена за пренесениот дел на реосигурителот)</b>	<b>57,514,100</b>	<b>538,911</b>	<b>29,329,541</b>	<b>-</b>	<b>961</b>	<b>224,578</b>	<b>6,158,530</b>	<b>9,883,012</b>	<b>234,948,627</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,868,000</b>	<b>-</b>	<b>4,887,683</b>	<b>346,353,943</b>
	<b>103,631,287</b>	<b>7,313,144</b>	<b>71,809,052</b>	<b>44,346</b>	<b>105,127</b>	<b>369,153</b>	<b>32,554,988</b>	<b>36,883,149</b>	<b>433,832,956</b>	<b>448,889</b>	<b>126,328</b>	<b>17,807,507</b>	<b>185,935</b>	<b>14,809,103</b>	<b>719,920,964</b>



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

**Бруто технички резерви (продолжува)**

Движење во преносната премија и резервите за штети и бонуси и попусти во 2016 година:

	Осигурување од незгода	Здравствено осигурување	Осигурување на моторни возила	Осигурување на воздухоплови	Осигурување пловни објекти	Осигурување стока во превоз	Осигурување на имот од пожар	Други осигурувања на имот	Одговорност кон трети лица	Одговорност воздухоплови	Одговорност пловни објекти	Општа одговорност	Фин. загуби	Туристичка помош	Вкупно
Резервирања за преносна премија	48,946,505	4,998,057	38,317,146	2,023,592	93,264	252,976	35,751,761	64,770,209	181,663,091	829,912	129,402	26,736,301	171,266	8,321,845	413,005,327
Преносна премија за реосигурителот	(304,583)	(3,202,864)	(522,868)	(2,057,816)	-	-	(12,224,368)	(39,354,540)	-	(608,738)	-	(14,869,134)	-	-	(73,144,911)
<b>Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)</b>	<b>48,641,922</b>	<b>1,795,193</b>	<b>37,794,278</b>	<b>(34,224)</b>	<b>93,264</b>	<b>252,976</b>	<b>23,527,393</b>	<b>25,415,669</b>	<b>181,663,091</b>	<b>221,174</b>	<b>129,402</b>	<b>11,867,167</b>	<b>171,266</b>	<b>8,321,845</b>	<b>339,860,416</b>
Резерви за штети	50,564,088	115,756	25,249,701	-	-	106,522	31,277,637	32,861,969	210,149,982	-	-	4,954,405	-	4,005,484	359,285,544
Резерви за бонуси и попусти	24,036,667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,036,667
Промена во резерви за штети - IBNR, дел за реосигурување	(3,800,837)	-	-	-	-	-	(11,725,446)	-	-	-	-	-	-	-	(15,526,283)
Промена во резерви за штети - RBNS	(2,177,560)	-	-	-	-	-	(13,093,763)	(23,828,597)	(105,412)	-	-	-	-	-	(39,205,332)
<b>Нето резерви за штети (намалена за пренесениот дел на реосигурителот)</b>	<b>68,622,358</b>	<b>115,756</b>	<b>25,249,701</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106,522</b>	<b>6,458,428</b>	<b>9,033,372</b>	<b>210,044,570</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,954,405</b>	<b>-</b>	<b>4,005,484</b>	<b>328,590,596</b>
	<b>117,264,280</b>	<b>1,910,949</b>	<b>63,043,979</b>	<b>(34,224)</b>	<b>93,264</b>	<b>359,498</b>	<b>29,985,821</b>	<b>34,449,041</b>	<b>391,707,661</b>	<b>221,174</b>	<b>129,402</b>	<b>16,821,572</b>	<b>171,266</b>	<b>12,327,329</b>	<b>668,451,012</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

### 2.13 Одложени и тековни даночни обврски

	2017	2016
Одложени даночни обврски	-	-
Тековни даночни обврски	1,573,700	4,864,862
	<b>1,573,700</b>	<b>4,864,862</b>

### 2.14 Обврски

	2017	2016
Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	12,976,757	13,040,154
Обврски спрема соосигуреници	1,439,730	3,240,300
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	18,751,047	17,792,712
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	5,300	7,000
Останати обврски	25,501,929	20,125,944
	<b>58,674,763</b>	<b>54,206,110</b>

### 2.15 Пасивни временски разграничувања

	2017	2016
Однапред пресметани трошоци за реосигурување	21,414,691	42,097,867
Однапред пресметани трошоци за брокери	5,360,001	1,140,018
Останати однапред пресметани трошоци	8,463,853	3,914,086
	<b>35,238,545</b>	<b>47,151,971</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

### 3. Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

#### 3.1 Заработена премија

Реализирани премии со состојба на 31 декември 2017 година

	Бруто полисирана премија за осигурување	Промена во бруто резерви за преносна премија	Бруто полисирана премија предадена на реосигури- телите	Промена во бруто резерва за преносна премија - дел за реосигуру- вање (Белешка 2.5)	Нето приходи од премија од осигурување
Осигурување од незгода	123,284,868	2,529,984	(16,609,762)	(5,250)	109,199,840
Здравствено осигурување	24,357,578	(5,459,989)	(6,639,477)	480,949	12,739,061
Осигурување на моторни возила	90,575,705	(4,852,939)	(1,388,780)	167,707	84,501,693
Осигурување на воздухоплови	5,306,905	139,822	(5,187,005)	(218,392)	41,330
Осигурување на пловни објекти	224,521	(10,902)	-	-	213,619
Осигурување на стока во превоз	3,262,714	108,401	-	-	3,371,115
Осигурување на имот од пожар	95,481,466	1,095,794	(47,955,688)	(3,964,859)	44,656,713
Други осигурувања на имот	69,955,590	27,175,545	(22,413,289)	(28,760,013)	45,957,833
Одговорност на трети лица	403,630,184	(17,221,237)	(10,534,959)	4	375,873,992
Одговорност воздухоплови	2,197,037	(183,358)	(1,661,603)	(44,358)	307,718
Одговорност пловни објекти	237,840	3,074	-	-	240,914
Општа одговорност	53,506,310	3,978,723	(24,516,094)	(7,051,063)	25,917,876
Финансиски загуби	393,247	(14,669)	-	-	378,578
Осигурување на туристичка помош	32,054,388	(1,599,575)	-	-	30,454,813
<b>Вкупно</b>	<b>904,468,353</b>	<b>5,688,674</b>	<b>(136,906,657)</b>	<b>(39,395,275)</b>	<b>733,855,095</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## Заработена премија (продолжува)

## Реализирани премии со состојба на 31 декември 2016 година

	Бруто полисирана премија за осигурување	Промена во бруто резерви за преносна премија	Бруто полисирана премија предадена на реосигурител ите	Промена во бруто резерва за преносна премија - дел за реосигуру- вање (Белешка 2.5)	Нето приходи од премија од осигурување
Осигурување од незгода	121,445,469	(11,673,831)	(16,539,007)	26,462	93,259,093
Здравствено осигурување	11,558,353	(3,179,764)	(5,492,900)	1,388,536	4,274,225
Осигурување на моторни возила	81,599,315	(5,077,286)	(1,051,513)	(1,627)	75,468,889
Осигурување на воздухоплови	5,698,668	296,512	(5,790,571)	(262,654)	(58,045)
Осигурување на пловни објекти	202,125	(24,872)	-	-	177,253
Осигурување на стока во превоз	2,532,131	12,947	-	-	2,545,078
Осигурување на имот од пожар	87,840,469	(4,328,410)	(45,211,528)	(228,016)	38,072,515
Други осигурувања на имот	73,264,064	30,662,382	(21,086,005)	(36,160,358)	46,680,083
Одговорност на трети лица	372,665,714	(10,251,606)	(10,849,063)	-	351,565,045
Одговорност воздухоплови	2,014,166	(145,544)	(1,790,881)	(76,364)	1,377
Одговорност пловни објекти	263,320	12,343	-	-	275,663
Општа одговорност	57,939,891	506,130	(34,672,193)	(951,150)	22,822,678
Осигурување на кредити	331,508	(154,496)	-	-	177,012
Осигурување на туристичка помош	28,240,073	(289,413)	-	-	27,950,660
<b>Вкупно</b>	<b>845,595,266</b>	<b>(3,634,908)</b>	<b>(142,483,661)</b>	<b>(36,265,171)</b>	<b>663,211,526</b>

## 3.2 Приходи од вложувања

	2017	2016
<b>Приходи од вложувања</b>		
Приходи од камати од државни обврзници и државни записи	3,936,136	4,115,644
Приходи од камати од орочени депозити во банки	14,504,447	18,038,852
Приходи од камати од тековни сметки во банки	428	925
Приходи од камати по дадени заеми	27,499	31,364
Приходи од камати од Гарантен фонд	492,199	625,733
	<b>18,960,709</b>	<b>22,812,518</b>
<b>Позитивни курсни разлики</b>		
Позитивни курсни разлики	622,705	122,115
	<b>622,705</b>	<b>122,115</b>
<b>Останати приходи од вложувања</b>		
Дисконт на државни обврзници	2,236,276	2,420,689
Приходи од дивиденди	827,600	962,120
	<b>3,063,876</b>	<b>3,382,809</b>
Реализирани добивки од продажба на вложувања (инвестициски фондови)	2,027,698	429,411
	<b>24,674,988</b>	<b>26,746,853</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

<b>3.3 Останати осигурително технички приходи, намалени за реосигурување</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Приходи од ГФ од реализирани регресни побарувања и надомест за обработка на штети	4,058,736	4,271,260
Приходи од друштва за обработка на штети - услужни штети	1,240,954	986,216
Приходи од надомести на штети и надомести по бонуси од штети	-	7,264,406
Останато	457,522	2,205,502
	<b>5,757,212</b>	<b>14,727,384</b>

<b>3.4 Останати приходи</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Приходи од камати и судски трошоци од наплатени побарувања по судски пат	2,106,807	2,054,538
Останати приходи	3,430,089	2,689,653
	<b>5,536,896</b>	<b>4,744,191</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

### 3.5 Настанати штети

	Бруто		Реосигурување		Нето	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Настанати, исплатени штети во тековната година	324,597,101	279,711,223	19,269,514	30,230,053	305,327,587	249,481,170
Промени во резервите за настанати, пријавени штети (Белешка 2.5)	(20,577,006)	77,427,540	(19,520,593)	36,346,590	(1,056,413)	41,080,950
Промени во резервите за настанати, но непријавени штети (Белешка 2.5)	15,996,595	(20,821,439)	(5,133,942)	4,095,830	21,130,537	(24,917,269)
Приходи од регресни побарувања	(8,300,511)	(10,539,455)	-	-	(8,300,511)	(10,539,455)
<b>Настанати штети (нето трошоци за штети)</b>	<b>311,716,179</b>	<b>325,777,869</b>	<b>(5,385,021)</b>	<b>70,672,473</b>	<b>317,101,200</b>	<b>255,105,396</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

#### Настанати штети (продолжува)

##### Анализа на настанати штети со состојба на 31 декември 2017 година

	Вкупно исплатени штети	Промени во брuto резервите за штети	Учество на реосигури- телите во исплатени штети	Учество на реосигури- телите во промените резервите за штети	Приход од брuto реализи- рани регресни пбарувања	Нето
Осигурување од незгода	72,471,403	(7,023,552)	(10,935,997)	(1,773,929)	(51,046)	52,686,879
Здравствено осигурување	3,643,631	423,155	-	-	-	4,066,786
Осигурување на моторни возила	52,991,716	4,079,840	-	-	(791,301)	56,280,255
Осигурување на воздухоплови	-	-	-	-	-	-
Осигурување на пловни објекти	-	961	-	-	-	961
Осигурување на стока во превоз	11,205	118,056	-	-	-	129,261
Осигурување на имот од пожар	18,535,194	(13,461,161)	(8,237,277)	13,161,263	-	9,998,019
Други осигурувања на имот	6,314,497	(12,967,860)	-	13,817,500	-	7,164,137
Одговорност на трети лица	160,975,667	24,904,356	-	(299)	(7,279,317)	178,600,407
Одговорност воздухоплови	-	-	-	-	-	-
Одговорност пловни објекти	-	-	-	-	-	-
Општа одговорност	2,221,029	(1,536,405)	(96,240)	(550,000)	-	38,384
Осигурување на кредити	-	-	-	-	(178,847)	(178,847)
Осигурување финансиски загуби	29,282	-	-	-	-	29,282
Осигурување на туристичка помош	7,403,477	882,199	-	-	-	8,285,676
<b>Вкупно</b>	<b>324,597,101</b>	<b>(4,580,411)</b>	<b>(19,269,514)</b>	<b>24,654,535</b>	<b>(8,300,511)</b>	<b>317,101,200</b>

##### Анализа на настанати штети со состојба на 31 декември 2016 година

	Вкупно исплатени штети	Промени во брuto резервите за штети	Учество на реосигури- телите во исплатени штети	Учество на реосигури- телите во промените резервите за штети	Приход од брuto реализи- рани регресни пбарувања	Нето
Осигурување од незгода	71,591,024	2,991,916	(11,493,494)	(2,552,527)	-	60,536,919
Здравствено осигурување	405,374	115,756	-	-	-	521,130
Осигурување на моторни возила	38,993,971	1,301,979	-	-	(3,083,869)	37,212,081
Осигурување на воздухоплови	-	-	-	-	-	-
Осигурување на пловни објекти	1,353,923	(1,111,233)	-	-	-	242,690
Осигурување на стока во превоз	99,510	(16,263)	-	-	-	83,247
Осигурување на имот од пожар	13,553,525	15,733,192	(1,954,041)	(16,127,381)	-	11,205,295
Други осигурувања на имот	32,641,815	24,160,306	(16,782,518)	(23,828,597)	-	16,191,006
Одговорност на трети лица	110,887,442	13,756,362	-	2,066,085	(7,455,586)	119,254,303
Одговорност воздухоплови	-	-	-	-	-	-
Одговорност пловни објекти	-	-	-	-	-	-
Општа одговорност	2,537,757	(33,547)	-	-	-	2,504,210
Осигурување на кредити	-	-	-	-	-	-
Осигурување на туристичка помош	7,646,882	(292,367)	-	-	-	7,354,515
<b>Вкупно</b>	<b>279,711,223</b>	<b>56,606,101</b>	<b>(30,230,053)</b>	<b>(40,442,420)</b>	<b>(10,539,455)</b>	<b>255,105,396</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

### 3.6 Промена во останати технички резерви, нето од реосигурување

	2017	2016
Промена во останати бруто технички резерви	(2,310,777)	(211,701)
	<b>(2,301,777)</b>	<b>(211,701)</b>

### 3.7 Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување

Во тек на 2017 година вкупните трошоци за бонуси и попусти изнесуваат 25,675,167 денари од кои 5,741,755 денари се трошоци за бонуси и 19,933,412 денари се трошоци за попусти (2016: 37,104,750 денари од кои трошоците за бонуси изнесуваат 5,940,654 денари и трошоци за попусти 31,164,096 денари).

### 3.8 Нето трошоци за спроведување на осигурувањето

#### Трошоци за стекнување

	2017	2016
Плати за вработени – продажба	83,995,665	75,681,631
Провизија	51,174,386	46,126,987
Реклама	14,975,630	10,878,763
Печатени полиси	2,294,228	2,125,994
Надворешна репрезентација	8,951,250	7,494,793
Промена во одложени трошоци за стекнување	(5,163,440)	(14,713,090)
	<b>156,227,719</b>	<b>127,595,078</b>

Во продолжение е прикажана промената во одложените трошоци за стекнување за годините кои што завршуваат на 31 декември 2017 и 2016 година:

	2017	2016
Одложени трошоци за премија – аквизиција (движење)	4,728,938	9,475,152
Одложени трошоци за премија – брокери (движење)	434,502	5,237,938
<b>Движење на одложените трошоци за полисирана премија</b>	<b>5,163,440</b>	<b>14,713,090</b>

### 3.9 Административни трошоци

	2017	2016
Трошоци за вработените	53,916,272	51,005,249
-плати администрација	51,255,667	48,438,553
-останати трошоци за вработени	2,660,605	2,566,696
Закупнина	29,033,538	29,962,153
Закупнина за средства за работа	669,965	689,434
Трошоци за надоместоци на членови на органи на управување	39,308,719	41,587,891
Телефонски трошоци	6,937,168	6,833,116
Спонзорства и репрезентација	16,237,397	12,290,472
Амортизација на материјални и нематеријални средства	6,684,670	5,778,994
Трошоци за услуги од физички лица	13,155,004	11,278,474
Надомест за користење на сопствено возило	6,221,931	6,181,835
Комунални услуги	3,326,731	3,478,287
Трошоци за обезбедување	3,287,453	1,954,008
Банкарски услуги	3,414,525	3,024,191
Канцелариски материјали	1,878,503	1,621,895
Останати административни трошоци	27,622,229	25,142,270
<b>Административни трошоци</b>	<b>211,694,105</b>	<b>200,828,269</b>



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Нето трошоци за спроведување на осигурувањето (продолжува)

### Трошоци за вработените

Трошоците за плата во Друштвото се евидентираат поделено, односно делот од платите во продажба се дел од трошоците за стекнување, додека платите за вработените во администрацијата и во проценка и ликвидација на штети се прикажуваат како административни трошоци.

Обврските по основ на нето плати и придонеси на Друштвото се прикажани во вкупен износ.

	2017	2016
Нето плати	91,150,381	83,661,056
Придонеси	44,100,951	40,459,128
	<b>135,251,332</b>	<b>124,120,184</b>

### 3.10 Останати осигурителни технички трошоци, намалени за реосигурување

	2017	2016
Трошоци за исплата штети од ГФ по НН возила	12,952,325	11,758,372
Противпожарен придонес	8,344,367	8,020,213
Надомест за здравствено осигурување	4,036,286	3,726,125
Надомест за Агенција за супервизија на осигурување	7,053,949	5,577,954
Трошоци за Национално биро за осигурување	3,357,951	3,601,984
Судски трошоци за регресни постапки од НБО	1,255,425	1,261,184
Останати трошоци	119,859	1,503,545
	<b>37,120,162</b>	<b>35,449,377</b>

### 3.11 Вредносно усогласување на побарувања по основ на премија

	2017	2016
Ослободување на исправка на вредноста на побарувања од осигуреници (Белешка 2.7)	(3,922,080)	(7,633,755)
Наплатено отпишано побарување	(20,337)	(6,276)
Исправка на вредноста на побарувања од осигуреници (Белешка 2.7)	15,365,831	10,300,321
	<b>11,423,414</b>	<b>2,660,290</b>

### 3.12 Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања

	2017	2016
Исправка на вредноста на останати побарувања од непосредни работи	4,912,022	5,515,842
Останати финансиски расходи	2,320,732	1,681,206
	<b>7,232,754</b>	<b>7,197,048</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

### 3.13 Даночен расход

	2017	2016
Тековен даночен трошок (данок на добивка)	8,343,281	14,245,503
Одложен данок на добивка	-	-
	<b>8,343,281</b>	<b>14,245,503</b>

Во продолжение е усогласувањето на вкупниот даночен расход со билансот на успех за годините што завршуваат на 31 декември 2017 и 2016 година:

	2017	2016
Добивка пред оданочување	15,416,108	61,836,675
Неодбитни трошоци за даночни цели	83,177,985	84,224,388
Даночна основица	98,594,093	146,061,063
<i>Намалување на даночна основа</i>		
- Дивиденди	827,600	962,120
- Износ на вратен дел од заем за кој во предходниот период е зголемена даночната основа	9,638,817	-
- Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	4,694,865	2,643,912
Даночна основица со намалување	83,432,811	142,455,031
Пресметан данок на добивка	8,343,281	14,245,503
Намалување на даночна основа - набавка на фискални каси	-	-
<b>Пресметан данок на добивка по стапка од 10%</b>	<b>8,343,281</b>	<b>14,245,503</b>
<b>Ефективна даночна стапка</b>	<b>54.12%</b>	<b>23.04%</b>

### 3.14 Заработка по акција

Основната заработка по акција е пресметана така што нето добивката за годината која припаѓа на обичните акционери се дели со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината:

	2017	2016
Заработувачка која припаѓа на акционерите	7,072,827	47,591,172
Намалено за: дивиденди за приоритетните акции	-	-
Нето добивка која припаѓа на имателите на обични акции	7,072,827	47,591,172
Пондериран просечен број на обични акции	3,200	3,200
<b>Основна заработка по акција (Денари по акција)</b>	<b>2,210</b>	<b>14,872</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

#### 4. Побарувања и обврски од друштва во група - подружници, придружни друштва и заеднички контролирани ентитети

##### Трансакции со Гофи групација

Акционерот на Друштвото GOFI - GROUP OF FINANCE AND INVESTMENT SA, SWITZERLAND, воедно е акционер и во други правни субјекти, вклучувајќи друштва и финансиски институции, кои заедно ја претставуваат “Гофи Групација”.

Состојбата на 31 декември 2017 година и трансакциите со поврзани лица во текот на годината биле како што следи:

	Клучен раководен кадар	Останати поврзани лица	Вкупно
<b>Вкупно средства</b>	<b>2,081,647</b>	<b>248,961,480</b>	<b>251,043,127</b>
<b>Побарувања</b>	<b>2,081,647</b>	<b>20,411,726</b>	<b>22,493,373</b>
-Побарувања од осигуреници по основ на премија за осигурување	361,632	591,068	952,700
-Побарувања по основ на регрес	-	-	-
-Побарувања по основ на вложувања	-	-	-
-Останати побарувања	1,720,015	19,820,658	21,540,673
<b>Вложувања</b>	-	<b>218,218,339</b>	<b>218,218,339</b>
-Дадени депозити	-	218,218,339	218,218,339
<b>Вонбилансна евиденција</b>	-	<b>10,331,415</b>	<b>10,331,415</b>
-Гаранции и други облици на емство	-	10,331,415	10,331,415
<b>Вкупно обврски</b>	<b>2,345,735</b>	<b>11,064,841</b>	<b>13,410,576</b>
<b>Обврски</b>	<b>2,371,222</b>	<b>270,010</b>	<b>2,641,232</b>
-Обврски спрема осигуреници по основ на штети, суми на осигурување и други договорени износи	-	270,010	270,010
-Обврски по основ на финансиски вложувања	-	-	-
-Останати обврски	2,371,222	-	2,371,222
<b>Вонбилансна евиденција</b>	-	<b>10,331,415</b>	<b>10,331,415</b>
-Гаранции и други облици на емство	-	10,331,415	10,331,415
<b>Вкупно приходи</b>	<b>797,445</b>	<b>22,380,559</b>	<b>23,178,004</b>
<b>Вкупно расходи</b>	-	<b>23,969,745</b>	<b>23,969,745</b>
<b>Краткорочни користи за клучен раководен кадар</b>	<b>33,649,287</b>	-	<b>33,649,287</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Побарувања и обврски од друштва во група-подружници, придружни друштва и заеднички контролорани ентитети (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Трансакции со Гофи групацијата (продолжува)

Состојбата на 31 декември 2016 година и трансакциите со поврзани лица во текот на годината биле како што следи:

	Клучен раководен кадар	Останати поврзани лица	Вкупно
<b>Вкупно средства</b>	<b>963,962</b>	<b>249,667,871</b>	<b>250,631,833</b>
<b>Побарувања</b>	<b>963,962</b>	<b>13,303,702</b>	<b>14,267,664</b>
-Побарувања од осигуреници по основ на премија за осигурување	502,689	138,159	640,848
-Побарувања по основ на регрес	-	-	-
-Побарувања по основ на вложувања	-	-	-
-Останати побарувања	461,273	13,165,543	13,626,816
<b>Вложувања</b>	<b>-</b>	<b>226,102,928</b>	<b>226,102,928</b>
-Дадени депозити	-	226,102,928	226,102,928
<b>Вонбилансна евиденција</b>	<b>-</b>	<b>10,261,241</b>	<b>10,261,241</b>
-Гаранции и други облици на емство	-	10,261,241	10,261,241
<b>Вкупно обврски</b>	<b>2,345,735</b>	<b>11,064,841</b>	<b>13,410,576</b>
<b>Обврски</b>	<b>2,345,735</b>	<b>803,600</b>	<b>3,149,335</b>
-Обврски спрема осигуреници по основ на штети, суми на осигурување и други договорени износи	-	135,149	135,149
-Обврски по основ на финансиски вложувања	-	-	-
-Останати обврски	2,345,735	668,451	3,014,186
<b>Вонбилансна евиденција</b>	<b>-</b>	<b>10,261,241</b>	<b>10,261,241</b>
-Гаранции и други облици на емство	-	10,261,241	10,261,241
<b>Вкупно приходи</b>	<b>832,350</b>	<b>12,752,204</b>	<b>13,584,554</b>
<b>Вкупно расходи</b>	<b>-</b>	<b>26,133,583</b>	<b>26,133,583</b>
<b>Краткорочни користи за клучен раководен кадар</b>	<b>32,079,049</b>	<b>-</b>	<b>32,079,049</b>

Трансакции со Национално биро за осигурување

	2017	2016
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	18,591,665	18,122,999
Побарувања од Национално Биро за Осигурување	1,185,151	822,625
Обврски кон Национално Биро за Осигурување	1,865,835	769,660
Приходи од вложувања	492,199	625,733
Приходи за обработка на штети	578,100	316,725
Приходи од реализирани регресни побарувања	3,480,636	3,954,535
Трошоци	17,565,701	16,621,540

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 5. Податоци за коефициент на штети, коефициентот на трошоци и комбиниран коефициент на штети - по класи на осигурување

Согласно Правилникот за минимални стандарди за пресметка на техничките резерви издаден од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Република Македонија, Друштвото ги пресметува коефициентот на штети, коефициентот на трошоци и комбинираниот коефициент.

### Коефициент на штети

Годишен коефициент на штета по класа на осигурување претставува сооднос меѓу настанатите штети и нето заработената премија за одредена класа на осигурување, искажан како децимален број заокружен на четири децимали. Во следните табели е прикажан коефициентот на штети за 2017 и 2016 година:

Годишен коефициент на штети за период 01.01.2017-31.12.2017		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
незгода	01	63,3%	68,7%
здравствено	02	38,0%	25,6%
каска моторни возила	03	79,5%	78,3%
каска шински возила	04	0,0%	0,0%
каска воздухоплови	05	0,0%	0,0%
каска пловни објекти	06	0,5%	0,5%
карго	07	5,1%	5,1%
имот од пожар и др.опасн.	08	26,3%	6,2%
имот останато	09	18,3%	-8,0%
АО (вкупно)	10	63,7%	61,9%
одговорност воздухоплови	11	0,0%	0,0%
одговорност пловни објекти	12	0,0%	0,0%
општа одговорност	13	0,2%	1,4%
кредити	14	0,0%	0,0%
гаранции	15	0,0%	0,0%
финансиски загуби	16	0,0%	0,0%
правна заштита	17	0,0%	0,0%
туристичка помош	18	49,5%	49,5%
<b>Вкупно</b>		<b>56,4%</b>	<b>44,2%</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година  
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

#### Коефициент на штети (продолжува)

Годишен коефициент на штети за период 01.01.2016-31.12.2016		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
незгода	01	88,6%	92,8%
здравствено	02	14,5%	7,4%
каска моторни возила	03	62,8%	62,0%
каска шински возила	04	0,0%	0,0%
каска воздухоплови	05	0,0%	0,0%
каска пловни објекти	06	161,1%	161,1%
карго	07	4,4%	4,4%
имот од пожар и др.опасн.	08	34,6%	41,3%
имот останато	09	40,8%	64,2%
АО (вкупно)	10	46,4%	44,3%
одговорност воздухоплови	11	0,0%	0,0%
одговорност пловни објекти	12	0,0%	0,0%
општа одговорност	13	13,3%	5,2%
кредити	14	0,0%	0,0%
гаранции	15	0,0%	0,0%
финансиски загуби	16	0,0%	0,0%
правна заштита	17	0,0%	0,0%
туристичка помош	18	47,8%	47,8%
<b>Вкупно</b>		<b>51,3%</b>	<b>50,5%</b>

## 6. Потенцијални и преземени обврски

### Судски спорови

Друштвото во своето работење има регистрирано судски спорови каде што е тужено. Со оглед на неможност прецизно да се предвиди, односно утврди крајниот исход од сите нерешени или потенцијални судски спорови, раководството верува дека крајниот ефект од овие спорови нема да има материјално влијание во резултатите на Друштвото.

### Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

### Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

### Пензиски планови

Друштвото нема дефинирано планови за надомести при пензионирање или опции за надоместување базирани на акции со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година. Раководството смета дека сегашната вредност на идните обврски кон вработените во

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)


врска со надоместите при пензионирање и јубилејни награди не е од материјално значење за финансиските извештаи со состојба на 31 декември 2017 и 2016 година.

## 7. Настани по датумот на известување

По 31 декември 2017 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

## 8. Одобрување на финансиските извештаи

Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2017 (вклучувајќи ги и компаративните информации) се разгледани и одобрени од Надзорниот одбор на Друштвото на Седницата одржана на ден 27 февруари 2018 година.



Г-ѓа Марија Томеска

Претседател на Управен одбор



Г-ѓа Павлина Велкова

Директор на сектор за  
сметководство

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Прилози

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

## **Прилог 1 Годишна сметка**



Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Прилози

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017 година

## **Прилог 2 Годишен извештај**